

MACEDONIA Македонија NEWSPAPER

June 02, 2022

Volume 40, Issue 7 (447)

Free

www.macedoniannewspaper.com



Интервју со г. Јован Дреноски, претседател на црковниот одбор при МПЦ Св. Димитрија Солунски, Маркам:

Одржувањето на нашите македонски цркви низ Онтарио и Канада е многу важен приоритет што сите треба да го преземеме. Тие се дел од сложувалката што не' држи сите нас заедно и ја чува нашата македонска култура и јазик надвор од Република Македонија.



Фантастични настапи на фолклорниот ансамбл „Илинден“, од црквата Св. Илија од Мисисага и на ансамблот „Македонка“ од црквата „Свети Климент Охридски“ од Торонто на концертот на македонскиот легендарен ансамбл „ТАНЕЦ“.



Комитска Вечер во МПЦ Св. Илија од Мисисага. До година кумови ќе бидат Велешани, потомците на популарните гемиџии.



MACEDONIAN CONVENTION 2022

SV KIRIL I METODIJ, WILLOWBROOK, IL

Црковно-народниот собор годинава ќе се одржи во Црквата Свети Кирил и Методиј во Вилобрук Чикаго



Издржавме вековно ропство, а ќе ги издржиме и овие садистички и нецивилизирани притисоци на нашата земја која толку многу дала и ја задолжила европската култура и цивилизација!

Пишува: М-р Мартин Тренивски, Поранешен генерален Конзул на Р. Македонија во Торонто, министер и амбасадор

МИТРОПОЛИТОТ АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКИ МЕТОДИЈ ИЗВРШИ ПРЕОСВЕТУВАЊЕ НА МПЦ Св. НЕДЕЛА – ЕЈЦЕКС



Новата Библиотека во црквата Св. Илија ќе го носи името „Браќа Миладиновци“



За велигденските настани од Виндзор известува Отец Емил Атанасов

ШТО МИСЛАТ ЧИТАТЕЛИТЕ НА ВЕСНИКОТ „МАКЕДОНИЈА ПО ОДЛУКАТА НА СРПСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА (СПЦ) ДА ЈА ПРИЗНАЕ АВТОКЕФАЛНОСТА НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА (МПЦ-ОА)?

МОЛБА ДО СИТЕ МАКЕДОНЦИ И ДО СИТЕ ЦРКВИ ВО АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКАТА ЕПАРХИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОМОШ НА НОВАТА МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА “РАЃАЊЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА” ВО ДАЛАС, ТЕКСАС

Македонија

Е месечен весник, гласило на Македонците во Северна Америка. Излегува во првата седмица од месецот. Првиот број на "Македонија" излезе на први ноември 1984 година и оттогаш весникот излегува редовно, секој месец уредуван од Танас Јовановски за-



клучно со октомври 2013-та година од кога истиот е под уредништво на Соња Лозановска.

Почитувани читатели и соработници:

Вашите написи, коментари, огласи, реклами, соопштенија и друго треба да пристигнат во Редакцијата најдоцна до 1-от ден во месецот, за да бидат објавени во бројот за тој месец.

ЗАБЕЛЕШКА: коментарите објавени на страниците на овој весник со потпис на авторите или изворот на информацијата се мислења на истите и не секогаш го одразуваат ставот на Редакцијата.

Редакцијата на "Македонија" е одговорна само за текстовите без потпис.

Материјалите испратени на адреса на овој весник стануваат негова сопственост, освен ако за тоа претходно е постигната поинаква согласност.

Помогнете го весникот Македонија, помагајќи го ја помагаат македонската заедница, македонскиот збор, македонската вистина..



Со почит,
Соња Лозановска
главен и одговорен уредник.

Техничко уредување и дизајн **Соња Лозановска**

Our address:
Macedonia
1840 Bloor Street,
Suite 711
Mississauga, ON
L4X 1T2
Tel. :416-827-0954

macedonia.canada@yahoo.com
Published by
901039 Ontario Limited

Македонија**Месечен весник на Македонците во Канада и САД****Почитувани читатели,**

Продолжувањето на нашата мисија во зачувување на македонската култура, јазик, идентитет и традиции е невозможно без Вашата поддршка и помош.

Затоа Ве покануваме да го помогнете и да се претплатите на весникот Македонија.

Истиот ќе биде доставен во првата седмица од месецот до Вашиот дом или работно место.

Ви благодариме.

За информации контактирајте не' на:

Cell: 416-827-0954

E-mail macedonia.canada@yahoo.com

http://www.macedoniannewspaper.com/

facebook: Macedonia Newspaper

Makedonija/Macedonia

1840 Bloor st. Suite 711

Mississauga, On.

L4X 1T2 Canada

Македонија**Голема благодарност до нашите соработници:****Танас Јовановски**

- поранешен уредник на весникот „Македонија”,
колумнист

Бил Николов за Македонското Меѓународно движење за човекови права

Никола Петковски - креатор на крстозборот за весникот Македонија

Зоран Андоновски – соработник,

Ташко Кубановски - за рубриката

„Афоризми”(Постхумно)

Зоран Карапанчев - фотограф, соработник

Боне Темелков соработник

Специјални Дописници:

За Македонците од Албанија известува

Никола Ѓурѓај

Од Пиринска Македонија за весникот Македонија:

Стојко Стојков

Блага Дафевска во рубриката

„Поезија со повод,,

Славе Катин -соработник

Колумнисти:

Горнан Јовановски

Диме Костов

NEWSPAPER Macedonia AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

The Macedonian Orthodox Cathedral "St. Clement of Ohrid"

76 Overlea Blvd. - Toronto, Ontario - M4H 1C5
Phone: 416-421-7451;

St Ilija Macedonian Orthodox Church
1775 Bristol Rd W,
Mississauga, ON
(905) 821-8050

St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church
201 Main St N, Markham,
ON
(905) 471-5555

St Nedela Macedonian Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax,
ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas Macedonian Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor,
ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid Macedonian Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E,
Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

CANADIAN MACEDONIAN PLACE

850 O'Connor Drive,
Toronto, Ontario,
Canada M4B 3L6
Tel: 416.755.9231

"California Pub & Grill"
914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2
East York

Canadiana Flowers
3087 Kingston Road
(416) 265-6867

The Mechanics Shop
79 Winter Ave
(416) 267-6033

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto,
ON M9B 1K9
starigrad.ca
(416) 916-2075

Markland Wood Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke,
ON M9C 2A5

Old Mill Pastry Mississauga
385 The West Mall,
Etobicoke, ON M9C 1E7

Pastries Delicatessen

290 The West Mall,
Etobicoke, ON M9C 1C6

Sarajevo Grill & Meat

225 The East Mall,
Etobicoke, ON M9B 6J1

Royal Meats
3635 Cawthra Rd,
Mississauga, ON L5A 2Y5

(905) 279-3261

Mrakovic Meat & Deli

44 Wellesworth Dr, Etobicoke, ON M9C 4R1

СЕ ОДРЖА МАЈСКОТО ЕПАРХИСКО СОБРАНИЕ, ЦРКОВНО -НАРОДНИОТ СОБОР ОВАА ГОДИНА ВО ЧИКАГО



Оваа година во Мај 21, 2022 по две години пауза заради Ковид Пандемијата се одржа Епархиското Членско Сообраќие. ЕС се одржа во МПЦ Раѓање

на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Беа поканети сите Претседатели и Епархиски Делегати од сите Македонски Цркви од Америка и Канада.

На членското Собрание присуствуваа следниве Цркви:

- Свети Климент Охридски - Торонто
- Раѓање на Пресвета Богородица - Стерлинг

Хајтс

- Свети Петар и Павле - Краун Поинт
- Успение на Пресвета Богородица - Колумбос

- Свети Кирил и Методиј - Вилобрук
- Света Петка - Чикаго

- Свети Климент Охридски - Авон
- Свети Никола - Акрон

- Свети Илија - Синсинати
- Свети Илија - Мисисага

- Свети Наум - Хамилтон
- Свети Димитрија - Маркам

- Свети Кирил и Методиј Бафало
- Свети Никола -

Тотова

- Света Недела - Ајџекс

Од Останатите делегати од црквите добивме известување дека нема да присуствуваат поради Ковид и не вакцинираност.

Состанокот го отвори Неговото Високопреосвештенство Митрополитот Американски г. Методиј најпрво со молитва, а потоа со читање и одобрување на дневниот ред. Дневниот ред беше на разгледување доставен 1 месец пред ЕС..

Најважни точки беа Финансискиот извештај на Епархијата, подготовка на Престојниот Собор во Чикаго како и пристигнати акти. Соборот помина во многу пријатна атмосфера а исто

така навистина бевме домаќински пречекани од домаќините на црквата Раѓање на Пресвета Богородица.

Значи овогодинешниот собор ќе се одржи во Црквата Свети Кирил и Методиј во Вилобрук Чикаго.

Исто така во пристигнати акти дојде едно писмо од новоформираната Црковна Општина во Далас, Тексас ако може сите да помогнеме оваа МПЦ Раѓање на Пресвета Богородица да засветли како Светиклименто-во кандилце на тие простори.

Известува отец Синиша Ристовски епархиски намесник за Канадското намесништво на АКМПЕ



МОЛБА ДО СИТЕ МАКЕДОНЦИ И ДО СИТЕ ЦРКВИ ВО АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКАТА ЕПАРХИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОМОШ НА НОВОФОРМИРАНАТА МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА "РАЃАЊЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА" ВО ДАЛАС, ТЕКСАС

Писмо испратено до мајското Епархиско Собрание на Американско-Канадската Македонска Православна Епархија:

Почитувано Ваше Преосвештенство, свештеници, и останати гости, Јас, Соња Мариќ, претседател на Црковниот Одбор на Македонската Православна Црква "Раѓање на Пресвета Богородица" во Далас, Тексас, од име на Одборот на црквата, со голема почит

Ви се обраќам Вам,

и на сите останати македонски православни цркви-припаднички на Американско-Канадската Епархија со желба да поделам со сите вас една преубава вест. Имено, на 26 Јули 2021 год.



нашата црква доби официјално писмо Тахехатрт 501(с)(3) од IRS, со кое, како црква, официјално сме непрофитна организација.

Ова за нас, Одборот и македонската заедница во Далас и Тексас, значи многу. Ние веќе отпочнавме со одредени активности, и планирање за имплементирање на нови идеи, се со цел Македонците што живеат овдека, на југ, да се соберат во што поголем број, за понатамошно ши-

рење на македонското православие, одржување на богатата македонска култура, и евентуално во иднина (се надевам, блиска) отворање на црква(објект).

Одржавме три Божествени литургии оваа година, две за Божјиќ и една за Велигден. За жал, во областа на Далас-Форт Ворт има околу 60-тина семејства, и сите наши напори и желби за што поскоро остварување на истите, одат многу споро.

Затоа, се обраќаме со молба до сите цркви во Американско-Канадската Епархија за финансиска помош.

Со Божја помош и милост, се надеваме дека помошта која ни е потребна во овој момент за остварување на нашите цели, ќе почне да пристига, (кој колку може, како што вели нашиот народ), па така и на Македонците, овде во Тексас ќе им биде овозможено одење на литургии, крштевки, венчавки, и испраќање на покојните како што е редот.

Сакам да изразам голема благодарност за сета Ваша досегашна поддршка, која беше столб во нашите напори и досегашни успеси. Благодарам за Вашето ска-

поцено време, се надевам на скорешна средба. За многу години нека е. Амин.

Соња Мариќ, Претседател на Одборот на МПЦ "Раѓање на Пресвета Богородица,

Трајко Папучкоски, Потпретседател на Одборот на МПЦ "Раѓање на Пресвета Богородица,
Васко Сиљановски, Секретар на Одборот на МПЦ "Раѓање на Пресвета Богородица"

Златко Зафировски, Благајник на Одборот на МПЦ "Раѓање на Пресвета Богородица"

Далас, Тексас, САД 20. Мај 2022

St. Nicholas Macedonian Orthodox Church Community Centre



Подготвил отец Емил
Атанасов, парохиски
свештеник при МПЦ
„Св. Никола“ во Виндзор

**Address: 5225 Howard Ave,
Windsor, ON N9A 6Z6**
Phone: (519) 966-6257



ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! НАВИСТИНА ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

„Дојдете примете светлост од невечерната Светлина и прославете го Христа кој воскресна од мртвите!“



Честитајќи го големиот и светол христијански празник на Воскресението Христово со најрадосниот поздрав „Христос Воскресе“ ги поздравуваме сите наши браќа и сестри Македонци што живеат во оваа земја.



Нашата црковна заедница во Македонската Црква Св. Никола во Виндзор имаше голем благослов и радост да го пречека Неговото Високопреосвештенство г. Методиј нашиот Архиепископ кој благоизволи да не посетити и така уште



пред Велигден да започне празничната атмосфера. Ова се случи десетина денови пред Велигден кога во нашата



Црква беше предвидено да се богослужи Предосветена Литургија. Освен Владиката, беа присутни и сослужуваа неколку свештеници од Канадското намесништво и двајца свештеници меѓу кои и Архиепископскиот заменик Отец Симиша Ристовски од Детроит. После подолго време спреченост заради пандемијата и здравствените мерки, беше навистина прекрасно да се собереме во поголем број на Литургија околу нашиот Пастир. Новите икони – фрески во влезниот дел како и во обновениот Олтар поттикнаа радост и топло добредојде на ценетите гости.



Нашата Црква беше раскошно декорирана за празниците, почнувајќи од Цветници, па се до Велигден. Изразувам



голема благодарност на членките на женската секција и на другите добронамерници коишто донираа, чистеа и ја украсија Црквата и Христовиот гроб. Оваа година имавме вистински Велигден со присуство на многу наши Македонци, со многу деца и млади коишто дојдоа во Црква и ја споделија




лија радоста еден со друг, честитајќи си. Оваа година за прв пат одлучивме посвечено да го прославиме летниот спомен на Св. Никола, нашиот Црковен патрон на 22 Мај. Ги покануваме сите наши верници и пријатели како и оние што патуваат од подалеку да го посетат домот на Св. Никола, нашата Црква и со молитва кон него да земат благослов и да побараат помош за своите животни предизвици.

Свештеник Емил Атанасов




Доколку имате прашања во врска со работата на црковната управа побарајте го претседателот, потпретседателот или секретарката на црквата, а ако имате прашање во врска со верата или со црковната служба побарајте го Отец Сашо Целески. За двете потреби користете го црковниот телефон: 416-421-7451

416-421-7451



ST. CLEMENT OF OHRID
MACEDONIAN ORTHODOX CATHEDRAL
СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА КАТЕДРАЛНА
TORONTO, CANADA



СООПШТЕНИЈА ОД МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОД ТОРОНТО

РАБОТА ЗА СТУДЕНТИ ВО ТЕКОТ НА ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ

Црквата Св. Климент Охридски од Торонто, ги известува сите заинтересирани дека има отворени позиции за работа за студенти во текот на летото во рамките на програмата на Канада Summer Job Students.

Заинтересираните за повеќе информации може да се обратат во црквата на телефон: (416) 421-7451 или на емаил: info@stclementofohrid.com

СЕКОЈ ЧЕТВРТОК ПЕНЗИОНЕРСКИ РУЧЕК ВО СВ КЛИМЕНТ

Пензионерскиот клуб „Гоце Делчев“ и управата на црквата Св. Климент Охридски од Торонто ги известуваат сите пензионери во Македонската заедница во Канада да повелат на пензионерски ручек кој се сервира во малата сала на црквата Св. Климент Охридски. Ручекот се организира секој четврток на пладне и е одлична можност за симболична цена да уживате во дружењето со македонските пензионери. За повеќе информации јавете се на телефон: **(416) 421-7451 или емаил info@stclementofohrid.com** Адреса на црквата: **76 Overlea Blvd, East York, ON M4H 1C5**



Пензионерски ручек секој четврток во 12 часот напладне во Св. Климент Охридски, Торонто



Претставници од МПЦ Св. Климент Охридски од Торонто присуствуваа на свечениот банкет во чест на Преосветувањето во црквата Св. Недела.



Претседателот на МПЦ Св. Климент Охридски Владе Димитриевски на денот на Преосветувањето во црквата Св. Недела со владиката Методиј придружувач од отец Александар Зашов.





Свештеникот отец Сашо Целески од МПЦ Св. Климент Охридски зеде активно учество на церемонијата на Преосветувањето во МПЦ Св. Недела во Ејџекс

Photos from MYNET's Spring Dance.
MYNET: Thank you all for coming together after so long apart!
Special thank you to Canadiana Flowers for donating the centrepiece flowers



**СВЕЧЕНИОТ БАНКЕТ ОД 28 МАЈ И ПРЕОСВЕТУВАЊЕТО
ВО МПЦ СВ.НЕДЕЛА ОД ЕЈЦЕКС НА 29 МАЈ
НИЗ ФОТОГРАФИИ**





**ST. NEDELA
MACEDONIAN
ORTHODOX CHURCH
AJAX, ONTARIO**

**FOR BANQUET HALL
RESERVATIONS CALL:
(905) 426-5355
485 BAYLY ST W, AJAX, ON L1S 6M7**

**МИТРОПОЛИТОТ МЕТОДИЈ ИЗВРШИ ПРЕОСВЕТУВАЊЕ НА МПЦ
СВЕТА НЕДЕЛА – ЕЈЦЕКС**

За време на последниот викенд од месец мај македонската заедница во Канада беше сведок на еден несекојдневен настан во црквата Св. Недела во Ејцекс со кој се одбележа завршница на една целина, беа крунисани сите реновации во црквата, комплетната промена на иконостасот, целиот олтарски дел, влезната врата, таванското фрескоживописување, новиот централен лустер и неколкуте помали лустери.

Огромна е заслугата на сите кои даруваа и се грижеа за црквата да го добие денешниот изглед.

Благодарение на помошта на сите дарители, Управниот одбор, заедно со претседателот Славе Бунтески, претходниот свештеник протојереј ставрофор Илија Димитриевиќ и сегашниот парохиски свештеник при Македонската Православна Црква "Света Недела" Александар Зашов ја имаа честа да ја споделат со јавноста големата радост.

Со благослов на надлжниот Епархиски Архиепископ и



Владиката Методиј на богослужбата во МПЦ Св. Недела во Ејцекс



Претседателот Славе Бунтески со своите соработници му изразува добредојде на владиката Методиј



Моментот на влегувањето на Митрополитот во црквата Св. Недела, 28 мај 2022



Кумата Вера Кожовска ја подготви празничната погача


Манифестацијата отпочна во саботата на 28 мај со свечен банкет, а следниот ден на 29 мај неговото Високопреосвештенство Митрополитот Методиј изврши преосветување и по Светата

вештенство Митрополитот Американско-Канадски Методиј Протоереј Ставрофор Синешиа Ристовски, епархиски заменик и намесник на Канадското намесништво на Американско-Канадската


како и Менде Талески од МПЦ Св. Никола Виндзор и гостинот од Стерлинг Хајтс, Мичиген Горан Антовски, претседател на МПЦ. Св. Богородица. Со своето присуство свече-

лот Славе Бунтески им се заблагодари на високите гости за присуството, на сите кои на било кој начин помогнаа, како финансиски, така и со својот труд или морална поддршка црквата да расте и

Благословувајќи го настанот Митрополитот Методиј го пренесе своето воодушевување и благодарение до Македонците во Канада, честитајќи им за успешната работа.



Главната маса со високите гости и домаќините



Обраќање на Митрополитот Методиј на банкетот



Претседателот Бунтески се обраќа на присутните

Епархија, отец Александар Зашов, парохиски свештеник во МПЦ Св. Недела од Ејцекс,

отец Горан Ристески од МПЦ Св. Димитрија Солунски Маркам, отец Благој Пенев од МПЦ Св. Илија Мисисага, отец Сашо Целески, прустен на неделната богослужбена, како и пензионирани свештеници: Трајко Босеовски, Јован Босеовски и Благое Димитриевиќ.

На свеченоста беа присутни сите претседатели на македонските православни цркви од поголемата област на Торонто: Домаќинот Славе Бунтески од МПЦ Св. Недела, Владе Димитриевиќ одкатедралната МПЦ Св. Климент Охридски, Ацо Крстевски од МПЦ Св. Илија Мисисага, Јован Дреноски МПЦ Св. Димитрија, Маркам,

носта ја збогатија фресколикот Глигор Стефанов од Виндзор и архитектот Ристо Камчев. Кума на чинот на осветувањето беше Вера Кожовска со нејзината фамилија. На банкетот беа присутни и големите донатори: Крсте Ивановски и Насте Граждански, а во отсуство беа поздравени и фамијата на Џорџ Филип, семејството Станвик и Сузан Нически од компанијата „Самер Фреш“ Во својот говор претседате-

да се обновува. Особена благодарност изрази до претседателката на женската секција Милица Попоска за својата неуморна пожртвувана работа, како и на шефот на кујната Марија Ангелевска и и бројните соработници, волонтери. Тој истакна дека на реновирањето на црквата се потрошени над милион долари, а долгот кон банката целосно е исплатен.

Саботниот банкет беше проследен со богата вечера и забава со музиката на Соња и Оливер Бенд. Во неделата верниците сведочеа редок настан, свечен чин кој долго ќе се памети и прераскажува, преосветување и благослов на новините во црквата кои ќе останат за генерации...

архипастир Митрополитот Методиј, беше извршено преосветување проследено со голема свеченост во црквата Св. Недела.

Литургија следувааше празничен ручек. На свечениот банкет присуствуваа: Неговото високопреос-



Митрополитот и свештениците упатуваат молитва и благослов на банкетот



Преосветување, недела 29 мај 2022

АВТОКЕФАЛНОСТА НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОА БЛАГОСЛОВЕНА ОД СПЦ

На Денот на сесловенските просветители, Светите Кирил и Методиј, 24 мај 2022, во соборниот храм „Св. Климент Охридски“ во Скопје, српскиот патријарх г.г. Порфириј го објави благословот на барањето на МПЦ-ОА за автокефалност, на заедничкото сослужување со архиепископот охридски и македонски, г.г. Стефан.

– Благодарение на вашите молитви воспоставивме единство, а сега браќа и сестри ви носиме уште една радост – Светиот архиерејски собор на Српската православна црква едногласно излезе во пресрет на барањето на Македонската православна црква – Охридска архиепископија, Соборот на нашата црква ја благословува и одобрува автокефалноста на МПЦ-ОА – рече српскиот патријарх Порфи-

риј пред достоинствениците на МПЦ-ОА, присутните достоинственици од СПЦ и верниците на литургијата во Соборниот храм во Скопје.

Објавувањето на прифаќањето и признавањето на автокефалноста на МПЦ-ОА од страна на српскиот патријарх Порфириј, всушност, го најави упатувањето томос за автокефалност во Вселенската патријаршија од Македонската православна црква – Охридска архиепископија. На сослужувањето, српскиот патријарх истакна дека „Светиот собор на нашата црква се става на должност на Синодот, заедно и во соработка со архиепископот Стефан и неговиот Синод да ги разработат сите техничко-организационски детали и ќе следува свеченото прогласување со официјален акт, а потоа сите помесни православни цркви



ќе бидат известени и ќе бидат повикани да го прифатат автокефалниот статус на МПЦ-ОА“.

Македонскиот поглавар г.г. Стефан им се заблагодари на членовите на Светиот архиерејски собор на СПЦ за признавањето на автокефалноста на МПЦ. Тој во говорот истакна дека црквата е соборна затоа што не се ограничува од никакво ме-

сто, ниту време ниту народ.

– Педесет и пет години седевме и чекавме во тремот и не наоѓајќи некој да се погрижи некој за нас. Потоа ни пристапи друг човек, нашиот собрат денешниот сослужител, неговата Светост, српскиот патријарх Порфириј и, еве сега имаме и кој да ни нацрпи вода од кладенецот на Јаков и сите ќе видат колку е нашата нива плодна и дека посеаното стигна за жетва. Сега целосно ги гледаме сите убавини на рајот затоа што имаме со кого да ги споделиме и не тагуваме веќе како Адама, туку се радуваме како апостолите на денот на педесетницата опиени од слаткиот пијалак на заедницата и братската љубов. Зашто само вака подготвени можеме со радост да го чекаме и денот на Духот

Свети оти љубовта кога се споделува таа се премножува – ја искажа благодарноста архиепископот г.г. Стефан, за црквното обединување и прифаќањето на автокефалноста на МПЦ-ОА од СПЦ, кое се случува по 55 години разединетост, од 1967 година. Процесот на прифаќање на долгопосакуваното единство на православните цркви започна на 9 мај, годинава, со отстранување на шизмата (расколничството) на МПЦ-ОА од страна на вселенскиот патријарх Вартоломеј, кој повика да се уредат односите со СПЦ. Важен сигнал за приближувањето на СПЦ и МПЦ-ОА беше заедничкото сослужување на достоинствениците од двете цркви на 19 мај, во соборниот храм „Свети Сава“ во Белград. Архиепископот г.г. Стефан, на литургијата во Соборниот

храм во Скопје, соопшти дека во Вселенската патријаршија го примиле „нашето благодарствено писмо и на Духовден (на 12 јуни) нашите архиереи ќе сослужуваат во храмот на Вселенската патријаршија во Фанар“ (во Константинопол, денешен Истанбул).

– Еве, и во навечерието на ова торжество на љубовта, ни пристигна уште една радост – блага вест од Царицата на градовите – Константиновиот град: примено е нашето благодарствено писмо и нашата молба за сослужение е прифатена – па на роденденот на Црквата, на Педесетница, ќе сослужуваме во храмот на Вселенската патријаршија во Фанар – истакна архиепископот охридски и македонски, г.г. Стефан.

Мислења на читателите на весникот „Македонија

Како ја коментирате одлуката на Српската Православна Црква (СПЦ) да ја признае автокефалноста на Македонската Православна Црква-Охридска Архиепископија (МПЦ-ОА) на 24 мај 2022 година?

Славе Катин
македонски публицист, познат по бројните публицистички, новинарски и научни трудови кои се посветени, главно на животот на Македонците во светот



СРПСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ЈА ПРИЗНА АВТОКЕФАЛНОСТА НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

Денот на македонските и сесловенските просветители Свети Кирил и Методиј, 24 мај 2022 година, ќе биде запишан со златни букви во историјата на Македонската православна црква-Охридска Архиепископија (МПЦ-ОА). Имено, на свечената Боженствена литургија што се одржа во Соборната македонска црква „Свети Климент Охридски“ во Скопје, Патријархот на Српската православна црква (СПЦ)

г. Порфириј ја соопшти радосната вест дека Светиот сабор на СПЦ едногласно донесол одлука да ја признае МПЦ-ОА за автокефална. Затоа, тој ден ќе биде запишан како историски за МПЦ-ОА и за Република Македонија, бидејќи признавањето на автокефалноста отвора нова страница од нашата црковна историја, живот, сегашност и иднина. Исто така тој е ден за радост и на целото православие, збогатено со уште една сестринска црква.

Признавањето на автокефалноста на МПЦ-ОА од страна на СПЦ претставува единство постигнато само врз основа на евангелска љубов и братско разбирање, преку молитвите на сите христијани. Со овој чин се потврди дека раководствата на МПЦ-ОА и на СПЦ покажаа како со мудрост, разбирање и взаемна почит може да се надминат долгогодишните историски спорови и, наместо раздор да се создаваат братски врски кои ќе бидат натамошна основа за приближување, соработка, и христијанска љубов на двата народи и двете цркви.

Драги Стојковски
претседател на Организацијата Обеденети Македонци:

За да се реагира на „одлуката на СПЦ да ја

признае автокефалноста на МПЦ-ОА“, треба да се гледа на одлуката како продолжеток на првичната одлука од страна на ВП. Па да одиме по ред. Прво, одлуката на Вселенската Патријаршија



(ВП) да ја укинува (простува?) „шизмата“ (по наши кажано, расколничството) на МПЦ-ОА, од многумина Македонци и политичари беше пречекана со голема радост и задоволство дека наводно конечно ВП со изјавата ја „признала автокефалноста“ на МПЦ. Но, пред да се прерадуваме, да видиме што се пишува во објавата на ВП од 9 мај. Меѓу другото во објавата се истакнува дека: „...оваа црква се признава како Охрид (охридска?)“; „со надлежност исклучиво на територијата на државата Северна Македонија“ и дека „не смее да се користи името Македонија и изведенки од тоа име“. Мислам дека ни еден свесен Македонец нема да се радува на ова понижување.

Потоа да одиме на следната наводна радост,

т.е. „признавањето на атокефалноста“ од страна на Српската православна црква (СПЦ). Тука има една добра точка во објавата каде поглаварот на СПЦ вели дека тие немаат никаков проблем со името МПЦ-ОА. Меѓутоа, истовремено тој вели дека МПЦ-ОА се враќа во „српскиот свет“, т.е. се потчинува на СПЦ како автономна црква во рамките на СПЦ. Тоа значи дека одлуката за автокефалност од 1967 година е укината. Кој од врвот на МПЦ-ОА се согласил на тоа: И сега пак да се прашаме: има ли тука место за радост. Пак ќе повторам: Мислам дека ни еден свесен Македонец нема да се радува на ова понижување. Единствено што можам тука да кажам до нашите црковни велико-достоинственици е дека така наречената шизма (расколничство) со Вселенската патријаршија може да ви ја простат од нивна страна, но што ќе правите со расколничството кое го отпочнувате со македонскиот народ?

Тука нема простување. Македонската црква е Апостолска црква основана од апостолот Павле. Поминала низ разни имиња: Јустинијана прима; Охридска патријаршија; Охридска архиепископија; МПЦ; МПЦ-ОА. И сега што правите? Одите назад во преградката на Фанариотите кои со лаги го убедија отоманскиот муслимански Султан во 1767 година да ја укине Охридската

архиепископија! Народот има една изрека: од готово – вересија.

Боби Темелков,
Свтекси Македонски Конгрес, Канада:



Изненадувачка но праведна и Историската одлука на СПЦ за признавање и Автокефалност на Македонската Православна Црква Охридска Архиепископија. Веста со радост беше пречекана од православиот Македонски Народ ширум светот и во Македонија. Блажен е оној кој својата надеж, секогаш ја полага на Господ, господ ни помогна да ја исправиме историската неправда за МПЦ, можеби еден ден ќе ни помогне и со нашето свето име Македонија! На многа ја, љета автокефалноста на Македонска Православна Црква- Охридска Архиепископија

Отец Ангел Станчев,
парохиски свештеник МПЦ Св. Насум Охридски, Хамилтон:

Историски ден, сведоци сме на голем световен момент на радост, љубов и заедништво. По молитвите на Светите сесловенски просветители Светите браќа Кирил и Методија,



дочекавме повторно да сме дел од сеправославниот свет, еднакви со еднаквите. Нека се радува македонскиот православен народ во Македонија и секаде по дијаспората, радоста наша е неизмерна. Благодарност за мудроста и истрајноста на нашите духовни водачи, Неговото Блаженство Архиепископот Охридски и Македонско Г.Г. Стефан и на Неговата Светост Патријархот на С.П.Ц. Г.Г. Порфириј за големата одлука и љубов кон нас Православните Македонци, вечно ќе остане запаметен и почитуван, како што се вели во Светото Писмо - по делата ќе ме препознаете.

Мислења на читателите на весникот „Македонија

Како ја коментирате одлуката на Српската Православна Црква (СПЦ) да ја признае автокефалноста на Македонската Православна Црква-Охридска Архиепископија (МПЦ-ОА) на 24 мај 2022 година?

Професор Виолета Ачкаска:



24 мај е голем ден за македонскиот народ. А радоста беше бескрајна со чинот на признавањето на афтокефалноста на МПЦ-ОА. Не сакам се навраќам на минатото и затоа само сакам да испратам честитки до христијанските браќа, бидејќи одлучија да шират љубов наместо поделби.

Нада Цицковска Димитрио:



Неизмерно ќе се радувам доколку признавањето на афтокефалност е б е з у с л о в н о. Светиот Архиепископски Синод (САС) се'уште нема истапено официјално да ги објасни на верниците потенцијалните последици од афтокефалното признавање од страна на СПЦ која со децении го негираше постоењето на МПЦ. Неминовано се поставува прашањето: **Кои македонски манастири ќе бидат отстапени на СПЦ?** На 9-ти Мај, Вселенскиот Патријарх соопшти дека го признава името "Охридска Црква" со јурисдикција само во границите на Северна Македонија. Фанар е исклучив во забраната на нашето национално име а Томосот тој го издава, не СПЦ. **Загрижува прашањето што ќе стане со четирите епархии во Дијаспората и нашите македонски вредности?**

Драгица Димовска, уредник на радио програмата Обединета Македонија:

Со признавањето од вселенската патријаршија за канонско признавање на МПЦ - ОА се



дејно и брзо. Деновиве, кога сеуште сме исполнети со Велигденска радост, барем за нас обичните верници, неочекувано се случи уште една радост - сослужување на Поглаварите на двете Православни цркви - Српската и Македонската. Најпрво, на 9 мај беше отслужена заедничка св. Литургија во соборниот храм "Св. Сава" во Белград, а на 24 мај, во Соборниот храм "св. Климент Охридски" во Скопје. Радоста беше неизмерна за двете Цркви, но и за двата народи - српскиот и македонскиот. За српскиот што конечно Црквата, која е најповикана да ја шири љубовта, го прифати братскиот македонски православен народ во свое духовно и канонско единство, а, пак, кај македонскиот народ е симнат 255-годишниот товар како народ одроден, непризнат и одлачен од канонското единство од другите, сестрински по вера, Православни цркви. Затоа нашата радост е неизмерна и чувствата неописливи. Солзи радосници се забележуваа кај мнозина присутни на Божествената Литургија во Скопје, и обзнаната на Патријархот Порфирије дека Светиот собор на Српската православна црква безусловно, едногласно и еднодушно го прифати барањето на Светиот архиепископски синод на Македонската православна црква - Охридска Архиепископија да добие статус на АФТОКЕФАЛНА ЦРКВА. Затоа ние денешните генерации треба да бидеме не само среќни но и силно да го чувствуваме благословот Божји во себе што ете конечно се оствари сонот на многу генерации да имаме своја афтокефална и општопризната Црква. Од 1767 година до денес осамостојувањето на Македонската Црква беше силно посакувано но ете, баш во наше доба "се исполни врмето". Наша задача е - да си ја чуваме Црквата и нека ни е Вечна. Амин.



очекуваше и СПЦ да признае поширока автономност на нашата црква. Но, сега кога ја призна автокефална тоа би било за поздравување. Тоа го кажуваат и од Синодот на Македонската Православна Црква и лидерите на сите политички партии во Македонија. Тоа веројатно е добро. Најдобар одговор за ова признавање може да дадат македонскиот поглавар на МПЦ г.г. Стефан и македонските владици и свештеници. Ние верниците веруваме во нашата религија и во нашите религиозни лица владици и свештеници. Охридската Архиепископија била една од најстарите Архиепископи. Да се надеваме дека и македонските цркви во нашата дијаспора ќе останат во иста врска со МПЦ и со исто име Македонски Православни Цркви, а и во Томосот со потпишувањето на патријархот г.г. Ветроломеј да се зачува и името на нашата Македонска Православна Црква. Нека е честито и да биде за добро признавањето на автокефалноста на Македонска Православна Црква - О А. Драгица Димовска



Протаставриофор, професор Илија Донеv:

Основата на нашата Христијанска вера се чудата Божји. Чуда се случувале низ историјата на Црквата, а се случуваат и денес. Тие се случуваат ненајвено, нена-

Каролина Ристеска Дипломиран професор по одделенска настава:

Одлуката на Српската пра-

вославна црква (СПЦ) да ја признае автокефалноста на Македонската православна



црква-Охридска архиепископија (МПЦ-ОА) на 24 мај 2022 година е од историска важност за Македонија и македонскиот православен народ. Македонија чекаше долго на ова црковно помирување и како велат мудрите кој стрпливо чека до крај на крајот ќе дочека просветлување и мир божји помеѓу нашите православни браќа и сестри. И на крајот само ќе додадам еден совет до нашите браќа и сестри православни во крстот Господов од Бугарија: Радувајте се со нас и вие оти радоста е благословена од Господ Исус Христос и во име Негово љубовта нека не смири за навек век и веков, амин.

Јана Бранова, активистка во македонската заедница во Канада :



Мојата прва реакција беше голема среќа кога слушнав дека Српската православна црква ја призна нашата како Македонска Православна црква со Автокефалност. Неможев дури да поверувам што се случи знаејќи какви проблеми имавме меѓу себе во минатото. Ама ете, даде Господ. Во исто време неможам да си ја додржам пушта среќа кога ќе помислам како не прифати Гркот Вартоломеј без името "Македонска" и само во границите на

Северна што значи ја исклучува Дијаспората. Значи Грците кои многу мешаат црква и политика го искористуваат Преспанскиот договор да го задржат нашето име за себе. Тоа е жалоста што ја осеќам одма до среќата.



Славе Димитров, познат македонски бизнисмен и помага-тел на МПЦ-ОА: Христос воскресна!

Господ е голем и секогаш одново не изненадува со неговата промисла. Она за кое се молеа и чезнеа генерации македонски верници и свештенослужители покрај спасението е и признание-то дека сме жива и достоинствена Христова црква.

Голема благодарност до нашиот архиепископ г.г. Стефан и до српскиот патријарх г.г. Порфириј кој со нивната смиреност и правичност успеаа да ја внесат нашата Македонска Православна Црква -Охридска Архиепископија во редот на канонски признати православни цркви. Уште повеќе не прави среќни и горди фактот што признавањето најнапред доаѓа од нашите најблиски соседи без ултимати, представки, додавки кратенки, точки и фусноти што не случај од нашите соседи низ нашата понова и постара историја. Нека ни е за навек законското признание и потстрек за уште поголеми успеси на нашиот македонски народ.

Македонија вечна!

Митко Роштанковски, епархиски член во АКАМПЕ:



Најпрво од мое лично име сакам да искажам голема благодарност до Светиот Архиепископски Собор на Српската Православна Црква што смогна сили да ја признае афтокефалноста на нашата Македонска православна црква-Охридска Архиепископија.

Тоа е истоиски чин, може да се каже епохален настан или подвиг со кој се исказува на дело христијанската љубов помеѓу двата народа - српскиот и македонскиот.

Конечно, ние Македонците, се најдовме во Евхаристичка и Литургиска заедница со целиот православен свет. Тоа заслужува голема почит.

На крајот трпението што го покажа нашата Светиклиментова Црква Господ го круниса на најдобар начин за нас.

Нека ни е вечна црквата. На многу години.

Танас Јовановски, основач на весникот Македонија, поранешен уредник, редовен колумнист:



Никогаш не е доцна

Честитки секако заслужува Вартоломеј, но и српскиот патријарх. Патот до признавањето беше долг и трнлив, но ете најпосле дојде и тоа. Разумот победи, новото водство на Српската православна црква увиде дека не може со векови да се негира нешто што постои. Од друга страна неумеењето на лидерството на нашата црква да постапува црковно, а не кавгациски, го одолговлече процесот на признавањето.

Испраќањето писмо од Синодот на Македонската православна црква до Бугарската православна црква со барање да ни биде мајка е гаф за кој некој во нашата Црква би требало да сноси одговорност. Православието исправи уште една кривина.

ПОЧИНА ЦАН (ВАНЕ) КУЗЕВ ОД ТОРОНТО КОЈ БЕШЕ ПОЗНАТ И ПРИЗНАТ БИЗНИСМЕН И ГОЛЕМ ХУМАНИСТ И ДОНАТОР

Цан (Ване) Кузев беше роден на 05 февруари 1933 година во селото Мрежичко, Кавадаречко. Тој беше познат и признат канадски бизнисмен од македонско потекло, кој во подолг период негуваше и продлабочуваше деловни врски со бројни претпријатија во Македонија. Исто така, тој беше голем хуманист и донатор, особено на македонските православни цркви во Канада.



Бизнисменот Ване Кузев беше роден во селото Мрежичко, Кавадаречко, од каде што потекнува и неговиот татко Стојан, додека мајка му Кита била од Воденско, во Беломорска Македонија. Тој одраснал во Горна Бошава, Кавадаречко, каде што и го завршил осумгодишното училиште. По војната се запишал во Медицинското училиште во Битола, за потоа да се префрли во Шумарското училиште во Скопје. По завршувањето на Шумарското училиште, се здобил со знаење од дрводелството и шумарството. Работел како магационер во Кавадарци и како столар во Горче Петров. Иселеничката приказна на Јован Кузев започнала на 1966 година, кога заедно со својот животен сопатник Дана, која потекнува од преспанското печалбарско село Подмочани, заминува за Франција,

од каде што по две години стасува на канадската почва и се населува во бисерот на Канада – Торонто. Во новата средина работел на разни места и со разни занимања, но најмногу како дрводелец, а Дана како шивачка.

Од 1972 година, Јован (Ване) и Дана го отвориле дуќанот за стакло под име „Кавадар јунајтед глас инкорпорејшн“, кој подоцна прераснува во фабрика за стакло и алуминиумски производи, за кои имаат добиено бројни пофалби и признања. Таа канадско-македонска фабрика, како често ја нарекуваа имаше значајни зделки и соработки со бројни фирми во Македонија, особено со поранешна тогашна „Алумина“ од Скопје.

Цан Кузев беше бизнисменот кој успеа прв да го донесе и регуларно да се продава македонското

вино во државните дуќани за алкохол во Канада. Но, сечини, најважно од сè беше тоа што Цан беше честит граѓанин, пријатен соговорник, гостопримлив, имаше македонски и канадски манири и навики во бизнисот, а беше вљубеник и поддржувач на сè што е македонско.

Ваквиот патриотски однос на брачната двојка Кузеви се покажа и докажа во текот на нивниот бизнис во работните простории до самата фабрика на авенијата „Мидланд“. Тоа беше место на средби и разделби и свратилиште на бројни посетители од стариот крај и од македонската колонија во Торонто, најголемата и најзначајна метропола на провинцијата Онтарио.

Затоа, голем број дојденци и случајни намерници од сите делови на Македонија кога пристигнуваа во Торонто, задолжително ја посетуваа фирмата „Јунајтед глас“, чии сопственици беа Цан (Ване) и Дана Кузеви. Потоа нивната македонска куќа во Скарборо стана дом на пензионери и место за средби и

другарувања.

Покрај бизнисот Цан Кузев беше дарител на поголеми парични и материјални средства за македонските православни цркви, организации, радио и телевизиски часови, како и весници што се печатат на македонски јазик во Торонто. Тој беше активен во општественото живеење на македонската колонија во Торонто, а беше член и во управите на МПЦ „Свети Илија“ во Мисисага и на „Свети Климент Охридски“ во Торонто, каде беше и претседател на црквната управа. Како пензионер беше активен член и посетител и на македонските православни цркви „Свети Димитрија“ во Маркам и на „Света Недела“ во Аиџекс.

Фирмата „Кавадар импорт“, чии сопственик беше Цан Кузев, имаше ексклузивно право да увезува македонски вина и алкохолни пијалоци во Канада. Тој беше единствениот кој успеа „Кратошија“ и други вина да станат дел од големото семејство вина во Канада. Од почетокот на формирањето на фирмата, Цан беше претседател на таа увозна корпорација која, поради воените состојби на бившите југословенски простори, имаше застој во увозот на македонското вино подолг период. Меѓутоа, со осамостојувањето на Република Македонија, тој канал меѓу Кава-

дарци и Торонто се отвори и во специјализираните канадски дуќани за алкохолни пијалоци повторно пристигнаа поголеми количини македонски вина

Во врска со купувањето на македонските вина и жестоките пијалоци, Цан ја посетил Република Македонија многу пати, при што склучувал нови договори. Така, тој ги посетуваше винарските визби во Кавадарци, Неготино, Охрид, Демир Капија, Ѓевгелија и во други градови, бидејќи беше заинтересиран за пласман на поголем број македонски вина и алкохолни пијалоци во Канада, каде што државата строго ги контролира и е многу тешко да се пробијат туѓи вина и алкохолни пијалоци на богатите трпези во Канада.

Цан (Ване) Кузев почина на 22 мај 2022 година во Торонто, каде и му е неговото вечно почивалиште. Погребните православни церемонии беа извршени во соборниот храм на Македонската православна црква „Свети Климент Охридски“ во Торонто, каде му беше оддадена голема почит на познатиот Македонец и голем хуманист и донатор во Македонската заедница во Канада, Цан (Ване) Кузев.

Славе Катин

ОРГАНИЗАЦИЈАТА ОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНЦИ ВО КАНАДА ЈА ОДБЕЛЕЖА СТО И ДЕВЕТНАЕСЕТТА ГОДИШНИНАТА ОД ПОГИБИЈАТА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ



4 мај, 2022 - Торонто: По повод сто и деветнаесеттата годишнина од погибијата на Гоце Делчев, македонскиот национален апостол, Организацијата Обединети Македонци во Канада положи венец пред споменикот поставен пред МПЦ Св. Климент Охридски во Торонто.

Вечна слава на Гоце Делчев и сите македонски родољуби кои на овој ден ги положија своите животи за ослободување на Македонија.



АМЕРИКАНСКО СПИСАНИЕ ОБЈАВИ ТЕКСТ ЗА ШАРЕНАТА РЕВОЛУЦИЈА И ЗА ТОА КАКО САД СО СИЛА НИ ГО СМЕНИЈА ИМЕТО

Американското списание Covert Action Magazine, кое ги следи американските разузнавачки операции низ светот, објави текст за Шарената револуција и принудното менување на името на Македонија. Текстот е на авторот Бил Николов, кој е претседател на Македонското Меѓународно Движење за Човекови Права од Канада, и во него се опишува како САД ја сменија власта во Македонија со цел да го сменат името на државата и да ја внесат земјата во НАТО.

Во случајот на Македонија, Соединетите Американски Држави решија дека нивен приоритет е да го прошират членството во НАТО по секоја цена. Затоа тие застапаа на страната на Грција – и ја поддржаа нејзината отворе-

на и бесрамна – кампања за културолошки геноцид врз Македонците. Грција највише дека ќе стави вето на кандидатурата на Македонија за членство во НАТО, која ни беше наметната од САД, доколку не го смениме името Македонија и не избришеме се што е македонско. Ова се огромни прекршувања на човековите права што се вршат врз цела етничка група – и се разбира дека САД ги поддржуваат. И не само Грција и САД. Бугарија го следеше „успехот“ на Грција, по што и таа реши да ја засили својата сопствена кампања на вршење културолошки геноцид врз Македонците, и највише дека ќе стави вето на кандидатурата на Македонија за членство во Европската Унија, која ни е наметната од Западот,

доколку не се исполнат бугарските антимакедонски барања – Бугарите во овие барања дури уфрлија и напади против Евреите во регионот, пишува Николов во текстот објавен во Covert Action Magazine. Во текстот се посочува дека, по смената на власта, на името и по Преспанскиот договор, сега „имаме неколку договори кои дозираат како на Македониците ќе им биде „дозволено“ да се самоидентификуваат себеси“.

Како реагираат САД, НАТО и ЕУ на ова? Тие ја повикуваат (читај: и се закануваат) на Македонија да постигне „компромис“. Во пресрет на присилната промена на името, голем број меѓународни интервенционисти, вклучително и Еврокомесарот за европско соседство и преговори за проширување Јоханес Хан, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, високата претставничка на ЕУ за надворешна

политика и безбедност Федерика Могерини, повеќе американски секретари на одбрана и надворешни работи – како демократи така и републиканци – ја посетуваа Македонија за да упатат бесрамни закани кон нас. Нивната порака беше „променете си го името или ќе видите што ќе ве снајде“. Па така, по налог на западот, беше прекршен секој можен македонски и меѓународен закон, собранискиот деловник, уставното право, кон-

венциите за човекови права, па дури и референдумот што се одржа. Сите тие беа прекршени или игнорирани за да ни се наметне промена на името во крајно навредливото „Северна Македонија“ – име кое е специјално измислено да го избрише етничкиот идентитет на Македонците, вели Николов..

Македонски весник



VACDEV

VAC DEVELOPMENTS LTD
<http://www.vacdev.com>

На сите новодојдени од Македонија им даваме можност за вработување и обезбедување на обука во авио металската индустрија, лимарија, машинство и инжинерство, планирање и други можности



Vac Developments Limited

2270 Bristol Circle
 Oakville, Ontario L6H 5S3
 Phone: (905) 855-6855
 Fax: (905) 855-6856
 E-mail: contact@vacdev.com
<http://www.vacdev.com>

Bill Hristovski
 President

Join the VAC Dev Team!
 An industry leader in precision fabrication of aerospace and defence products, we are growing our organization with people who share our passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

VAC Developments - Has The Following Positions Available

Warehouse Person
 - Packing/Shipping/Receiving
Sheet Metal Mechanic- Fabrication - Day Shift
 Sheet Metal Mechanic
 - Machining/Fabrication Shop

Production Planner
 - Machining/Fabrication Shop
 Manual Machinist - Day Shift
 Estimator Machining/Fabrication Shop
 Deburring Grinding Technician - Day Shift

Deburrer Grinding Technician - Day Shift
CNC Machinist - Day Shift
CNC Machinist - Afternoon Shift
 Assembly Technician
 - Aerospace Part Marking

VAC Developments Limited was founded in 1979 to provide precision machining, sheet metal and welding services to the aerospace industry. VAC specializes in the precision fabrication of various aerospace and defence products. Utilizing modern CNC, sheet metal, and machining equipment combined with highly experienced personnel, VAC produces top quality parts manufactured to meet/exceed stringent tolerances. Additional offerings such as available welding and surface treatment also allow for competitive turnaround times on multiple process items, accommodating various customer requirements.

As a major supplier to a variety of defence and aerospace related companies, VAC has acquired a strict quality control process designed to meet and often surpass contractual quality requirements. Compliance to mandatory requirements of the following specifications is also maintained:

ISO 9001/2015
 AS 9100 Rev D
 NADCAP certified aerospace welding, and brazing (per AWS D17.1 and MIL-STD-2219)

Over 40 years of precision fabrication experience has allowed VAC to establish a broad customer base in the aerospace industry, which is continually expanding through marketing initiatives and most of all, word-of-mouth praise from our many satisfied customers.

Products & services: Aluminum; Anodizing; Brazing; Coating; Custom Cutting & Fabrication; Fixtures; Machining; Metal Bonding & Forming; Non-destructive Testing; Precision Machining/Polishing & Deburring; Shot Peening; Stainless Steel; Tooling; Welding



St Ilija Macedonian Orthodox Church
1775 Bristol Rd W, Mississauga,
ON L5M 2Y5

Phone: (905) 821-8050
 Посетете ја новата веб страница на црквата
st-ilija.ca

КОМИТСКА ВЕЧЕР ВО МПЦ СВ. ИЛИЈА, МИСИСАГА



Во организација на Македонската православна црква св. Илија од Мисисага и под директно раководство на Зоран и Магдалена Ивановски, на 30-ти април 2022 година се одржа традиционалната Комитска Вечер. Истата беше посветена за незаборав и во чест на паднатите борци за слободата на Македонија. Отпочна со едноминутно молчење во



Ѓупчо Марковски. Исполнија неколку македонски фолклорни сплетови, под раководство на кореографите Орхида Димова, Виктор Кузмановски и Иван Точковски.

На Комитската вечер, претседателот на црквата управа во Св. Илија, Ацо Крстевски, на Магдалена и Зоран Ивановски им додели благодарници за нивната работа, како и на Соња Лозановска и Оливер Петковски и на Весникот „Македонија„. Програмата ја водеше Весна Трајковска, а срдечно добредојде освен претседателот Крстевски на присутните им посака и Зоран Ивановски.

Молитвата во слава на паднатите борци за слободата на Македонија ја служеа свештениците:

Илија Донеv, Благој Пенев и Александар Зашов.

На Комитската вечер се служеше македонска традиционална храна како во времето кога комитите и војводите живееле и се бореле за слободна Македонија. Присутните имаа можност да вечераат качамак, свинско

месо со праз, македонски леб, салата од свежа зелка и туршија, како и печени јаболка и кадаиф.

До година кумови на Комитската вечер ќе бидат Велешани, предводени од Роберт Кацуров, потомци на популарните гемиици. Кацуров кај себе го понесе во завет да ги чува крстот и библијата, ножот и пиштолот како и заклетвата за Македонија. Симболчини реликвији кои будат чувство на носталгија, посветеност и благодарност за жртвата што ја положиле знајните и незнајните јунаци за слободата на Македонија.

Свеченоста продолжи со забава на која македонски патриотски песни исполнуваше Соња и Оливер Бенд.



нивна слава и додека ликовите на македонските илинденци ги красеа ѕидовите во банкетната сала, Македонците со восхит го следеа настапот на трите групи на Фолклорниот ансамбл „Илинден,, од црквата домаќин во Мисисага, предводени од претседателот



Во чест на Св. Кирил и Методиј, македонските и сесловенски просветители во црквата Свети Илија во Мисисага црквата Библиотека ќе го носи името Браќа Миладиновци.

На фотографијата е иницијаторката Вера Вржовска Птеревска и свештениците Илија Донеv и Благој Пенев. Членовите на друштвото Браќа Миладиновци подарија книги, а изработувачи на натписот се Здравко и Зоран. Честики за госпоѓа Вера, за организирањето на друштвото Браќа Миладиновци и за иницијативата за организирање на македонски библиотеки со името „Браќа Миладиновци,, во нашите македонски цркви надвор од Македонија!



На 24 мај, по повод денот на Светите Рамноапостоли Кирил и Методиј, Пензионерското друштво при МПЦ Св.Илија од Мисисага „Риверсајд“ послужи ручек подарен од семејството на Трпана Марковиќ. На ручекот кој следеше по светата Богослужба присуствуваа пензионери од македонската заедница во Мисисага.

ОДБЛИСКУ СО: ЕЛИЗАБЕТА ХРИСТОВСКА КРСТЕВСКА ДОЛГОГОДИШНА ЧЛЕНКА НА ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА ОД СВ. ИЛИЈА, МИСИСАГА

Работата во женската секција е напорна, но задоволството кое таа го носи е огромно. Дружењето со прекрасните дами е непроценливо вредно поминато време. Место каде традицијата, дијалектите, бабините рецепти и смеата се секогаш испреплетени.

Елизабета Христовска Крстевска е активна членка на женската секција во црквата Св. Илија од Мисисага. Во разговор за весникот „Македонија“ ни ги откри мотивите и задоволството од волонтерската работа во оваа прекрасна македонска православна црква.

„Македонија“: Елизабета, благодариме на одвоеното време и на почетокот на овој разговор, кажете ни од кога членувате во женската секција?

Елизабета: Во женската секција сум некаде активно оклу 10-тина години. Почетокот беше со залагање околу „Карасага“ фестивалот преку женската секција и сето потоа се случи многу спонтано.

М: Што е тоа што ве привлекува и кани да бидете секогаш активна и да помагате, во бројни активности низ годините наназад?

Елизабета: Љубовта кон нашата македонска заедница, нашата црква, е главна



Елизабета Христовска Крстевска

раководителка за сета сила да се исцрпи и да се даде својот придонес во својата заедница. Помошта и ангажманите околу се' што е потребно да се направи за да би и помогнале на црквата, а воедно и на самите себе. Работата во женската секција е напорна, но задоволството кое таа го носи е огромно. Дружењето со прекрасните дами е непроценливо вредно поминато време.

Место каде традицијата, дијалектите бабините рецепти и смеата се секогаш испреплетени.

М: Кажете ни ни нешто за себе, вашите корени од Македонија?

Елизабета: Јас сум родум од Скопје, по мајка Скопјанка а татко со потекло од Велес. Завршив студии по Историја на уметност и археологија во Скопје, па така љубовта кон историјата, уметноста но и политиката секогаш останаа мој интерес. По преселувањето во Канада, работам во полето на социјалната работа.

Македонија: Вие сте секогаш енергична и насмеана, очигледно и ништо не ви е тешко во извршувањето на обврските, редок пример на прва дама, со оглед на тоа што сте сопруга на претседателот на црквата управа во Св. Илија од Мисисага, Ацо Крстевски. Од каде ја црпите енергијата и мотивот за својата благородна мисија?

Елизабета: Семејството е другата "црква" каде се црпи сета енергија за денот, за завршување на обврските што една сопруга, една мајка, вработена жена може да ги има. Неделната посета на Боголсужбата, дружење со луѓето од нашата заедница придонесува да се чувствуваме дома, припадноста е многу важен фактор,

ангажирајќи се на овој начин ние припаѓаме на својата богата македонска заедница. Така сме и подобар пример и инспирација и за нашите деца.

М: Дали би им порачале и на останатите Македонки да се вклучат и дадат свој прилог во работата и развојот на црквата, а со тоа и на нашата македонска заедница?

Елизабета: Секако, тоа е многу потребно на нашата заедница, на нашата црква, посебно во овие бурни времиња кога треба да останеме доследни и свои. Секогаш се добредојдени нови членки, нови идеи, нови дружења. Верувајте времето посветено таму не е воопшто загубено време, добивката е исполнетата душа, дружење од повеќе генерации, остварување на проекти помали или поголеми, но подеднакво вредни. Кога ќе си заминете дома имате чувство дека сте се виделе со вашето македонско семејство, вашата црквена фамилија. И најмалиот придонес за својата заедница е голема помош, а тоа ве прави баш богати.

М: Ви благодарам Елизабета.

Елизабета: Ви благодарам и вам на вашето внимание.

Пролетен Базар во МПЦ Св. Илија



Членките на Женската Секција од Македонската Православна Црква Св. Илија од Мисисага на 28 мај, здружно се подготвија за пролетниот базар кој беше оджан на 29-ти мај.



Тазе зелници беа подготвени за љубителите на традиционалните македонски печива. Со вредните Македонки рамо до рамо работеа и претседателката на женската секција Весна Трајковска, како и младата презвитера Дијана Пенева.



На 29-ти мај се одржа базарот, продажбата на печива, слатки производи, крпи, масло и други дарови кои верниците секојдневно ги носат за здравје во црквата. Женската секција се повеќе ги добива симпатиите и поддршката посебно од

страна на помладите дами во нашата македонска заедница. Претседателката Весна Трајковска им благодари на сите кои ги даруваат своето време, труд, пари и љубов кон црквата Св. Илија.



ВСЕЛЕНСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА ГО ПРИЗНА „ОХРИД“ КАКО ИМЕ НА НАШАТА ЦРКВА

Комунике (9 мај 2022)

Светиот и Свет Синод се состана на 9 мај 2022 година, под претседателство на Неговата пресветост вселенски патријарх Вартоломеј, на кој опширно се разговараше за црковното прашање на Скопје. Откако во својата завршна фаза ја оцени жалбата на таа Црква до Мајката црква, заедно со повторените молби на државата Северна Македонија, таа ги донесе следните одлуки: Таа ги пречекува во евхаристиско заедништво архиерејството, свештенството и мирјаните под архиепископот на оваа црква Стефан, со што ја исцелува

раната на расколот и истура со „масло и вино“ на маките на нашите православни браќа во таа земја. За таа цел се издава соодветниот патријаршиски и синодален акт. На Пресветата црква на Србија и се отстапува регулирањето на управните работи меѓу неа и Црквата во Северна Македонија, во контекст, се разбира, на светиот канонски поредок и црковната традиција. Таа го признава „Охрид“ како име на оваа црква (сфатена како регион на нејзина јурисдикција исклучиво во границите на територијата на државата Северна Македонија), како што писмено и вети на Вселенската патријаршија од нејзиниот примат. Притоа исклучувајќи го терминот „македонски“ и кој

било друг дериват на зборот „Македонија“. Вселенската патријаршија продолжува да искажува интерес за растот, напредокот и стабилноста на овој црковен ентитет Охрид, исто како што тоа низ вековите го правело за сите помесни православни цркви, како „извор на љубовта, извор на побожноста на сите православни христијани“ (Митрополит Павле Драмски).
Во Патријаршијата, на 9 мај 2022 г
Од Главниот секретаријат
на Светиот и Свет Синод
Комунике (9 мај 2022)

ШОК ИЗЈАВА:

По повод признавањето на автокефалноста на Македонската православна црква – Охридска архиепископија (МПЦ-ОА) со честитка се огласи и групата од осумте пратеници од редовите на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата кои во 2018 година гласаа за уставните промени, односно за промена на уставното име на земјава, од каде посочуваат оти сите тие кои гласале „за“ Преспанскиот договор

имаат удел во она што се случува денес, додавајќи оти за вакви победи вредела секоја жртва

Во низата честитки кои стигнаа до адресата на МПЦ-ОА по признавањето на нејзината автокефалност, со честитка се огласи и групата од осумте пратеници од редовите на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата кои во 2018 година гласаа за уставните промени, односно за промена на уставното име на земјава.

Оттаму ја честитаат одлуката за автокефалност на МПЦ-ОА и велат оти сите тие кои гласале „за“ Преспанскиот договор имаат удел во она што се случува денес, додавајќи оти за вакви победи вредела

секоја жртва.

„Овој сон конечно станува реалност и денешниот голем празник Св.Кирил и Методиј ќе го пометиме како историската православна и македонскиот идентитет. Сите ние со гласот ЗА Преспанскиот договор имаме удел во ова што се случува денес и за вакви победи вредеше секоја жртва“, стои во честитката од осумте пратеници. Да се гледа кон иднината, додаваат оттаму, не е секогаш едноставно, но додаваат оти само храбри одлуки носат промени кои биле долгогодишна желба.
„Само признаена држава, гордо и еднакво исправена до своите меѓународни

партнери може да биде успешна приказна. Задоволство е што ставивме уште едно делче во мозаикот на македонските победи. Да ни се множат убави вести и заедно да им се радуваме“, додаваат оттаму. Инаку, во групата од осумте пратеници кои ја испратија честитката до МПЦ-ОА за нејзината автокефалност, а кои преходно гласаа за уставната промена на името на земјава спаѓаат: Владанка Авировиќ, Љубен Арнаудов, Сашо Василевски, Нола Исмајлоска Старова, Крсто Мукоски, Елизабета Канческа Милевска и Емилија Александрова.

КАРАКАМИШЕВА ЗА АВТОКЕФАЛНОСТА И ПРЕСПАНСКИОТ: ЌЕ ВИ ОСТАНЕ ГРЕВ НА ДУША

Професорката Тања Каракамишева Јовановска им се обраќа на тие што пропагираат дека без потпишување на Преспанскиот договор ќе немаше ни автокефалност на МПЦ-ОА. Таа тврди дека двете работи не се меѓусебно поврзани и дека тие што го тврдат спротивното сакаат да си направат алиби за потпишувањето или поддршката на договорот за смена на името. „Преспанскиот договор

НЕМА НИКАКВА ВРСКА со признавањето на МПЦ-ОА од страна на СПЦ! Не барајте изговори и безвезни оправдувања за да си го симнете гревот од душа!“, смета професорката по уставно право. Предходно повеќе луѓе најчесто блиски на СДСМ тврдеа дека без Преспанскиот договор ќе немаше автокефалност.

АРХИМАНДРИТОТ НИКОДИМ: ОДЛУКАТА НА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА Е СРАМ ЗА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

20 мај 2022 година, Солун,

Ова е политичка одлука и нема врска со вистината. Како може да се признае една црква без народ. Народот не е охридски, туку Македонски. Да, црквата е Охридска архиепископија, ама таа црква припаѓа на Македонскиот народ. Цариградскиот патријарх во овој случај одлучил како политичар, а не како црковен човек, вели архимандритот Никодим Царкњас од Грција во својата реакција по одлуката на Вселенската патријаршија од 9 мај. „Најголем срам ќе биде ако македонската црква ја прифати оваа одлука. Апелирам ова да не се прифати. Толку години чекавме, ќе чекаме уште. За ова е виновен архиепископот Стефан. Народот е

Македонски, а историското име на црквата е Охридска архиепископија. Не може мајката да биде ќерка ни на српската, ниту на бугарската црква. Треба да се издржи, ќе пројде и руско-украинскиот проблем и се' ќе си дојде на ред. Трпение - спасение. Името Македонија да не се дава“, се вели во видео обраќањето на архимандритот Царкњас, кој е свештено лице на МПЦ-ОА, а како таков не е признат во Грција. После одлуката на Вселенската патријаршија, како и оваа денес, сведоци сме на историја важна за нашиот народ и нашата Македонија!
Нека е за многу години!

НЕ ПОСТОИ ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ШЕСНАЕСЕТ-ЗРАЧНОТО ЗЛАТНО-ЖОЛТО СОНЦЕ

СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС

НЕ ПОСТОИ ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ШЕСНАЕСЕТ-ЗРАЧНОТО ЗЛАТНО-ЖОЛТО СОНЦЕ НА ЦРВЕНА ОСНОВА, НИТУ ПО УСТАВ, НИТУ ПО ЗАКОН, НИТУ ПО МЕЃУНАРОДЕН ДОГОВОР! НО, ПОСТОИ КРИВИЧНО ДЕЛО ДОКОЛКУ ВЛАСТА ЈА ЗЛОУПОТРЕБУВА СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА ПРОТИВ ПРАВТА И СЛОБОДИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ!

Светскиот Македонски Конгрес (СМК) најостро ја осу-

дува полициската репресија и судската процесија против раперот Жарко Масларковски, за „сторен прекршок по членовите 14 и 18 од Законот за прекршоците“, кој вечерта на прославата на 2 јуни 2019 година веднаш по освојувањето на втората европска титула на Вардар, решил на грбот да го стави шеснаесет-зрачното златно-жолто сонце на црвена основа, поради што полициски службеник од Полициската станица Центар Скопје „му издал наредба да престане со нарушувањето на јавниот ред и мир, по која

Масларковски се оглушил и не постапил“, како што вели обвинението.

СМК бара Судот да го отфрли обвинението, а владата на обвинетиот Жарко Масларковски да му исплати оштета за вознемирување поради злоупотреба на службената положба! СМК укажува дека во согласност со членот 8 став 2 од Уставот на државата Македонија „Во Република Македонија слободно е се' што со Уставот и законот не е забрането.“

СМК информира дека и во ништовната Спогодба Димитров-Косиас не постои

забрана за употреба на шеснаесет-зрачното златно-жолто сонце на црвена основа. Во членот 7 од Спогодбата е утврдено дека „Страните прифаќаат дека нивното разбирање на термините 'Македонија' и 'Македонски' се однесува на различен историски контекст и културно наследство“, Македонија ја афирмира античката македонска цивилизација чии народ, јазик, култура, територија, историја и наследство се различни од „античката елинска цивилизација!“ „Ниту една одредба од оваа Спогодба нема цел

на кој било начин да ја поткопа, измени или да влијае на употребата од страна на граѓаните на двете Страни!“ СМК потсетува дека непочитувањето на Уставот, одлуките на референдумот од 8 септември 1991 година и референдумот од 30 септември 2018 година и на меѓународното право претставува кривично дело за кое се одговара! Спогодбата Димитров-Косиас е во спротивност со домашното и со меѓународното право! погодбата Димитров-Косиас претставува кривично дело велепредавство, геноцид врз

Македонскиот народ и злосторство против човештвото кое не застарува!

СМК ги повикува Македонците, по род и државјанство, од сите делови на Македонија, во светот и татковината, во секоја прилика, насекаде, во секое време и пред било кој, секогаш кога е можно да го истакнуваат и употребуваат знамето со семакедонскиот симбол шеснаесет-зрачното златно-жолто сонце на црвена основа!

Никогаш северна, само Македонија вечна од исколот до бескрајот! Амин!

ПРЕМНОГУ Е, МОЛЧЕЊЕТО НЕ Е ОПЦИЈА, ПРОТЕСТ ЗА РУШЕЊЕ НА ВЛАДАТА

На седница на ИК на ВМРО-ДПМНЕ се разгледа целата ситуација во која се наоѓа државата, оценето е дека СДСМ и ДУИ имаа доволно време да покажат што можат и умеат и да ја придвижат државата напред. Тоа не го направиле, напротив, државата е уназадена, народот посиромашен, а криминалот е секојдневието. Од тие причини на 18 јуни, ВМРО-ДПМНЕ

ќе организира голем протест пред владата за промени и пад на оваа власт. Откако се на власт јавниот долг на државата се зголеми енорно, и од 4.7 милијарди во 2017 година, сега истиот изнесува над 7.2 милијарди. Ништо не е изградено, а странските инвестиции се на исклучително ниско ниво. Дебакл има и на меѓународно поле.

Неефикасната и неодговорна дипломатија не ги исполни дадените ветувања за формален почеток на пристапните преговори со ЕУ. Најголем кратер има во правосудството, исто и понатаму е тема на загриженост од страна на меѓународните фактори од каде ни се упатуваат кредитбилни забелешки. Сето тоа е пропратено со високиот степен

на корупција, која се уште претставуваат суштинска пречка за враќање на изгубената доверба на граѓаните во институциите на државата и политичарите. Протестот е повеќе од неопходен. Затоа ги повикуваме сите граѓани да ни се придружат на 18 јуни и сите заедно да ги донесеме промените. Премногу е! Ова е протест за промени!

НАРОДОТ Е ЗА ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

Анкетите се јасни, народот е за предвремени парламентарни избори, ВМРО-ДПМНЕ со најголема доверба, Мицкоски со најголема поддршка. Анкетите се јасни, народот е за предвремени парламентарни избори, ВМРО-ДПМНЕ со најголема доверба, Мицкоски со најголема поддршка. 21.2% од граѓаните својот глас би го дале за ВМРО-ДПМНЕ, наспроти 16.2% за СДСМ.

ВМРО-ДПМНЕ е партија со најголема поддршка кај граѓаните, а СДСМ тоне. Народот гледа кој работи и гради, и кој знае да ги решава неговите проблеми. Јасна е разликата во пристапот на работа, а тоа најдобро се гледа по градоначалниците од ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Во општините каде ВМРО-ДПМНЕ е на власт реализирани или отпочнати се над 1.000 проекти, за разлика од таму каде што СДСМ управува и

имаме целосна стагнација. Граѓаните сакаат политичари кои ќе нудат решенија и ќе ги решаваат нивните проблеми. Претседателот Мицкоски е политичар со најголема доверба кај граѓаните и има рејтинг двојно поголем од Ковачевски. Анкетите се јасни. Предвремени парламентарни избори час покоро за промени и иднина.

И ОФИЦИЈАЛНО: СРПСКАТА ЦРКВА ЈА ПРИЗНА АФТОКЕФАЛНОСТА НА МПЦ-ОА (ЦРТИЧКИ И ОТРОВНИ СТРЕЛИЧКИ 171)



Пишува:
М-р Мартин ТРЕНЕСКИ,
Поранешен генерален
Конзул на Р. Македонија
во Торонто, министер и
амбасадор

1. Бурни настани се случија последниве недели на духовен/црковен план во нашата Македонија. На 9ти мај - според едни Денот на Европа, кој пак други го слават како Ден на победата над фашизмот, од Цариграда, односно од Вселенската Патријаршија, стигна вест дека МПЦ -Охридска Архиепископија повеќе не е "шизматичка", т.е. расколничка црква, а во четвртоток, минатата недела, во Белград двајцата поглавари на МПЦ-ОА и на СПЦ одржаа помирувачка (!) заедничка литургија со кој чин практично двете цркви не се повеќе во раскол.

Дали тој чин практично значи дека МПЦ-ОА се откажа од самопрогласената афтокефалност (независност или самостојност) прогласена во далечната 1967 година, или тој чин ќе се смета како своевидна "меѓуфаза" до формалното канонско (!) признавање, најверојатно е така.

А во моментот кога го пишувам овој прилог денес, на 24 мај, на Денот на македонските и сесловенските просветители Св. Кирил и Методиј, на свечената Боженствена литургија што се одржа во Соборната црква Св. Климент Охридски во Скопје Патријархот на СПЦ г. Порфириј ја соопшти радосната вест дека Светиот сабор на СПЦ е д н о г л а с н о донесол одлука да ја признае МПЦ-ОА за афтокефална! Сега преостанува СПЦ да ја извести цариградската Патријаршија и сите православни цркви ширум светот за својата одлука, а на 12ти јуни Архиепископот г.г. Стефан и владици од МПЦ-ОА ќе сослужуваат со Веселниот Патријарх г. Вартоломеј во Цариград Боженствена литургија со што и формално МПЦ-ОА е рамноправна со сите православни цркви во светот!!!

Реков погоре дека ова

се бурни настани, според мене очигледно многу добро сработени со тивка дипломатија од повеќе страни и фактори, но ќе ја искористам приликава да искажам некои свои мислења и впечатоци на што ме тера и мојата професионална интуиција и долгогодишно искуство. Како прво, морам да искажам дека гледам дека овие случувања се испишани со добро препознатлив фин ракопис на американската дипломатија. Да почнеме од Цариград, т.е. од Вселенската патријаршија. Познато е дека токму американската дипломатија и американските специјализирани агенции одиграа клучна улога за признавање на афтокефалноста на Украинската Православна црква со што таа целосно се одвои од патронатот, односно авторитетот и надлежностите од Руската Православна црква. Впрочем, американските специјализирани агенции се најзаслужни и за смената на поглаварот на Римокатоличката црква Јован Павле I, по кого - по нивен избор, беше устоличен полскиот Папата Јован Павле II, осведочен борец против комунизмот, што го собори режимот во Полска и остави многу силен белег на глобален план.

Но, со право се поставува прашањето: а каква врска би имале американските агенции со поморувањето на МПЦ-ОА и СПЦ и признавањето на афтокефалноста на нашата црква!?

Па секако дека има! Конкретно, на американската администрација и е од врвен приоритет да се сочува мирот и стабилноста во регионот на западниот Балкан, особено во контекстот на војната во Украина, и за таа цел вложуваат огромни напори да се избегнат било какви конфликти и да се разрешуваат постоечките проблеми. А црковниот проблем помеѓу МПЦ-ОА и СПЦ, според нивните оценки, е полесно решлив. Расплетот, видовме, почна од Цариград (со актот од 9ти мај), се префрли во Белград, за со тајна дипломатија конечно се осведочивме на овој историски ден - 24 мај СПЦ кога преку беседата на Поглаварот на СПЦ беше обзнанена одлуката на Светиот сабор на СПЦ за признавање на афтокефалноста на Македонската Православна црква - Охридска

Артиехпскопија.

Патем, не случајно за нов амбасадор на САД во Белград е повлечениот од панзија Кристофер Хил, репрезентативен претставник на американската "булдожер дипломатија", кој својата импозантна дипломатска кариера ја започна токму во Македонија, како амбасадор на САД и важи за голем пријател на нашата земја (Амбасадорот Хил беше категорички против промена на уставното име на нашата земја!), за да разрешува актуелни проблеми во регионот на западен Балкан. Интуицијата повторно ми говори дека амб. Хил претпоставувам дека најверојатно му има укажано на српскиот претседател Александар Вучиќ (којшто се соочува со огромен притисок од сите страни бидејќи одбива да воведо санкции на Русија заради интервенцијата во Украина), дека може барем делумно да си ја олесни ситуацијата доколку се реши барем црковниот спор помеѓу МПЦ-ОА и СПЦ. (THANK YOU U S A!!!) Вучиќ важи за прагматичен политичар и претпоставувам дека не му било тешко да го убеди патријархот на СПЦ Порфириј да га направи тоа што треба да го направи бидејќи МПЦ-ОА е жива црква, со свои епархии и владици и СПЦ нема повеќе што да бара во Македонија. На тој начин ем ќе си ја релаксира својата состојба (Вучиќ), ем ќе се реши едно горливо прашање во регионот.

Соопштението на Патријархот г. Порфириј беше поздравено со огромен аплауз и воодушевување од присутните на литургијата, но бројните верници кои на голем екран ја следеа процесјата внатре во храмот Св. Климент Охридски во Скопје. Судејќи по реакциите во јавноста и медиите, ваквиот став на СПЦ наиде на одобравање и во српската јавност, за разлика од јавноста во Бугарија, каде не беше случај!

После денешниот (24 мај) историски чин за македонската јавност остануваат отворени некои прашања.

На пример,

1. Што станува со одлуката од 1967 година за прогласување на афтокефалност на МПЦ?

Патем дедото на мојата сопруга, владиката

Методиј (Ѓорѓи Попоски) е еден од потписниците на актот за прогласување афтокефалноста на МПЦ во 1967 година. Дали таа одлука останува како една епизода во историјата на МПЦ?;

2. Под кое име ќе биде евентуалниот томос (акт) за афтокефалност на МПЦ-ОА од Цариградската и Српската Патријаршија и на кои епархии ќе се однесува;

3. Дали СПЦ ќе инсистира да има свои епархии во Република Македонија со свои свештеници и архиереи и сл. Впрочем, и самиот Патријарх Порфириј во своето обаквање спомена дека "останува да се договараат уште некои детали меѓу двете цркви".

Портпаролот на МПЦ-ОА, митрополитот г. Тимотеј во неколку наврати рече дека на томос за афтокефалност можеме да очекуваме до крајот на овој месец мај, и да веруваме дека тоа конечно и ќе се случи!

2. Европскиот парламент го усвои извештајот за Македонија за 2021г. што го подготви известувачот Ирфан Кучук, пратеник од Бугарија. Иако македонското МНР го пофали извештајот, сметам дека тој е лош бидејќи во него се прифатени некои од бугарските шовинистички и негаторски ставови кон Македонија. Да се разбереме:

немам никакви илузии дека во ЕУ сега преовладува непријателски став кон Македонија, иако нејзини високи претставници при нивните посети на нашата земја ни продаваат демагогии дека сме биле добри во реформите, дека напредуваме по речиси сите основи и слично, но во пракса нејзиниот однос кон нашата земја е се поагресивен, и притисоците се посилен да потклекиме кон шовинистичките и неприфатливи барања за нас на Софија.

Се прашувам: како ЕП го одбра токму Илхан Кучук, европратеник од Бугарија (од тамошното турско малцинство) која го

блокира и условува членството на Македонија во ЕУ, за известител токму за Македонија?

Па зарем тоа не е класичен конфликт на интереси? И каков извештај можеме да очекуваме од тој пратеник???

Некој во Стразбург и Брисел очигледно однапред ги темпирал работите поаѓајќи од интересите на Софија, ама да не ја забораваме и Атина.

Што е поблиску датумот на ЕУ самитот на крајот на француското претседателство (втора половина на јуни), се поочигледно е дека и овој пат нема да добиеме датум за првата меѓувладина конференција и почеток на преговори за членство, на што не уверуваа од сегашнава влада на СДСМ и ДУИ. Не верувам дека тоа ќе се случи ниту во блиска иднина! Затоа и јас јавно се придружувам на оние дома и во дијаспората што се залагаат да го раскинем фамозниот Договор за пријателство со Бугарија, која сега јавно е наш најголем непријател, а да градиме сообраќајници и да развиваме трговија со нив, бидејќи ништо друго во моментот не ни преостанува!

Би резимирал со следново што повеќати веќе е истакнато:
Бугарија не е сама во она што го прави кон Македонија!!!

Таа само ја прифати улогата на дворски шут и црна овца во (Евро) фамилијата и одработува за други (во прв план за Грција) страни. Но зачудува што целата ЕУ го прифати овој манир на однесување неводејќи сметка дека овие блокади постануваат и безбедносно прашање! А ќе ги потсетам бирократите во Брисел дека Македонија, за жал, беше повод за две Балкански војни, а некои сметаат индиректно дури и за Првата светска војна која почна со атентатот во Сараево, но големите сили и нашите соседи едвај чекаа повод повторно да се судрат поради нивното незадоволство од поделбите на Македонија!

Во меѓувреме македонското МНР официјално соопшти дека МНР на Грција Дендијас ќе ја посетел нашата земја деновиве во рамките на мини-балканска турнеја. И, што да очекуваме од оваа посета Би рекол: ништо

посебно особено не од политичар чија прва изјава кога дојде на таа функција беше: "Ќе ги примораме скопјаните (!) да се откажат од македонизмот низ процесот на преговори за членство во ЕУ"!

Верувам дека Дендијас во типично византиски (грчки/ данајски) стил ќе дојде да не фали колку сме добри и спремни за членство во ЕУ, а зад грб ќе не блокира преку земји-членки. Но, го уверувам и него, а и неговите спонзори дека залудни им се напорите за да не народот и обезличат.

Издржавме вековно ропство, а ќе ги издржиме и овие садистички и нецивилизирани притисоци на нашата земја која толку многу дала и ја задолжила европската култура и цивилизација!

3. На традиционалното чествување на Денот на македонските и сесловенски просветители Св. Кирил и Методиј 24 мај во Рим присуствување и бројна македонска делегација (се чудам за толкавата бројност во ера на драстично штедење што очигледно не важи за актуелната власт), а македонските известуваќи од случувањата во Рим особено внимание посветија на приемот на Премиерот Димитар Ковачевски кај Папата Францис. Во таа прилика Ковачевски се појави со неговата ќеркичка што е вон сите протоколи и преставува класична злоупотреба на функцијата.

Премиере, не може ќерка ти да биде дел од званична владина делегација!!! Ти практично ја прошверцува ќерка ти за да може на државна сметка да се прошета до Рим и Ватикан. Да си ги платиш од свој џеб трошоците за нејзиниот пат и сместување во вечниот град за да дадеш личен пример за граѓаните на државата што ја претставуваш која е во овие проблеми и заради владата што лично и твојот претходник, се ваша заслуга!!!




416 - 750 - 8080

905 - 471- 9100

New patients are welcome to our Dental Family

Dr. Blagoj Kozovski DDS, Dentist
Dr. Dejana Kozovski DDS, Dentist
Dr. Ljubinka Kozovski DDS, Dentist
Victor Kozovski RDT Registered
Dental Technician



LOCATIONS:

190 Main St. N, Markham, ON Tel: 905 471 9100
 (across St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church
NEW LOCATION: 1049 McNicoll Ave.
Scarborough ON, M1W 3W6 Tel: 416 - 750 - 8080



kozovskifamilydentistry.com



Kozovski Family Dentistry



The Nedan Team



VASKO@ROYALLEPAGE.CA
ALEXN@ROYALLEPAGE.CA

*Not intended to solicit buyers or sellers under contract

ALEXANDER NEDANOVSKI

SALES REPRESENTATIVE
289.839.9746

VASKO NEDANOVSKI

REAL ESTATE BROKER
647.333.9628

CONGRATULATIONS TO OUR SELLERS! LET US SEE WHAT WE CAN SELL YOUR PROPERTY FOR!
WE HAVE QUALIFIED BUYERS WHO ARE LOOKING TO MOVE INTO YOUR AREA!
THE MARKET HAS CHANGED, IF YOU ARE PLANNING TO BUY OR SELL, GIVE US A CALL AND WE
WILL GUIDE YOU THROUGH THIS MARKET WITH OUR EXPERTISE
WE ARE A FULL SERVICE TEAM! *STAGING*MOVING*STORAGE*MINOR/MAJOR RENOVATIONS

BOTH CONDOS WERE SOLD FOR THE HIGHEST IN THE BUILDING'S HISTORY



2542 ARGYLE RD #702 - \$750,000
2542 ARGYLE RD #902 - \$762,000

COMING SOON TO WATERLOO



591 DOGWOOD LANE,
WATERLOO

647.333.9628



VASKO NEDANOVSKI
REAL ESTATE BROKER

КОНЦЕРТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ ОД МАКЕДОНИЈА „ТАНЕЦ“ ВО ТОРОНТО

„ТЕШКОТО“ ЈА ОТСЛИКА „МАКЕДОНИЈА НИЗ ВЕКОВИТЕ ДО ДЕН-ДЕНЕС, А ФОЛКЛОРНИТЕ АНСАМБЛИ „ИЛИДЕН“ ОД МПЦ СВ. ИЛИЈА ОД МИСИСАГА И „МАКЕДОНКА“ ОД МПЦ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОД ТОРОНТО ЈА ВОДУШЕВИЈА ПУБЛИКАТА СО СВОИТЕ ФАНТАСТИЧНИ НАСТАПИ


По повеќе години ансамблот за народни игри и песни од Македонија „Танец“ на 14-ти мај годинава гостуваше во Торонто со два целовечерни концерта.

Им претходоа настапите во Монреал и Отава, но главниот акцент беше ставен на концертите, особено вечерниот, во Торонто каде што се наоѓа и најголемиот број од македонската имиграција.

Концепциски поразличен од оној, одржан во Торонто по повод jubилејните 60 години на „Танец“ во 2009-та година, овој со отсуство на водител на програмата да им пренесе топли поздравии од Македонија на Македонците во преполниот Џон Басет театар.

Концертот започна со настапот на фолклорниот ансамбл „Илиден“, од македонската православна црква Св. Илија од Мисисага кој пред бројната публика го изведе сплетот „Малешевка“ и истиот даде максимум во својата изведба.

По него следувааше и ансамблот „Македонка“ гранка



на катедралната македонска православна црква „Свети Климент Охридски“ од Торонто, чишто играорци се претставија со сплет македонски песни и игри. И тие беа проследени со внимание и аплаузи.

За крај на отворањето пред публиката се претстави и српскиот фолклорен ансамбл „Опленац“, од Мисисага со косовски игри и песни.

„Танец“, програмата ја започна со изведба на антологиското „Тешкото“ во брилијантно исполнение на играорците и инструменталисти на зурли и тапани.

Следуваа сплетовите: „Тресеница“, „Малешевка“, „Копачка“, „Роненка“, „Жетварка“, „Сретсело“ и „Драчевка“.

Неколкумината пеачи ја воодушевија публиката со изворни македонски песни од богатата традиционална музичка ризница придружувани од извонредниот оркестар на „Танец“.

Концертот заврши како што и започна, без очекуваната одјава и довидување, без претставување на заслужни-



те, раковиделите, и за жал без можност за заеднички фотографии на „Танец“ со фолклорните предгрупи кои настапуваа. Се' беше некако



поинаку од порано, а којзнае можеби се ова некои новимодерни времиња на игри и песни, та така требаше да биде?

„Танец“ добро одигра, но

топла препорака за следниот пат кога настапува во средина, како оваа во Торонто каде што живеат бројни Македонци од Егејот, на

репертоарот бездруго да ги вклучи и песните и игрите од Беломорска Македонија, за во целост да се оправда мотото: „Танец, душата на Македонија“.

Интервју со виртуозот на зурла и кавал Џелјо Дестановски за време на посетата на „Танец“ на Канада

Феноменалниот музичар – зурлаџија и кавалџија Џелјо Дестановски, кого многумина го препознаваат и како дел на групата „Круна“, но и како соработник во проектите на најголемите македонски музички ѕвезди. Зад себе го има албумот „10 години Дестанова ризница“. За првпат настапуваше пред љубителите на македонската изворна песна и оро на Северноамериканскиот континент во мај 2022.

„Македонија,“: Џелјо добро ни' дојде во Канада, кои се впецатоците од настапите со Танец во Отава, Монреал и Торонто?

Џелјо: Ви благодарам, впецатоците се одлични, Канада е убаво, а уште поубаво е кога се настапува пред свој народ, прекрасно беше чувството.

М: Како започна интересот за зурлата и кавалот и кои беа твоите музички примери во животот?

Џелјо: Интересот започна секако гледајќи ги моите предци како свират и како го негуваат инструментот, така и јас добив желба за да почнам да свирам на зурла и секако да ја



Фото:
Зоран Баулоски,
Њујорк, САД

продолжам традицијата.

М: Како дојде до соработка со „Танец“?

Џелјо: Јас во „Танец“ се вработив пред 7 години како инструменталист на зурла и искрено ми е чест и задоволство што ја имав таа можност да бидам да настапувам со сите останати врвни уметници од Македонија.

М: На кои свои композиции најмногу се гордеш, а кои се реткост во македонската музика?

Џелјо: Искрено на сите мои композиции се гордеам, а сите мои дела се поразлични и се реткост од другите изведувачи и искрено јас се гордеам кога ќе ми кажат дека сум пример за сите помлади генерации.

М: што е тоа те прави уникатен на музичката сцена?


Џелјо: Уникатен сум затоа што секогаш сум

прецизен, насмеан, позитивен и посветен на мојата работа, мојата работа ја работам од љубов а не од дека морам, тука е разликата, таков сум и ќе останам секогаш непосреден и ист.

М: Многу среќа и успех во кариерата, негувајќи го македонскиот мелос и за крај што ќе им порачаш на читателите на весникот „Македонија“?

Џелјо: Ви благодарам многу вам за преубавите зборови, а јас на сите ваши читатели ќе им посакам да се здрави и живи и понатаму да продолжат да го читаат најдобриот весник „Македонија“, и секако да ја сакаат и слушаат македонската музика.

Со почит Џелјо Дестановски



Изразуваме благодарност до Ресторанот „Калифорнија“, во Торонто каде што го реализиравме интервјуто со Џелјо Дестановски



St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church, Markham



**To rent the renovated church
hall
contact us:
Tel: (905) 471-5555
201 Main St N, Markham,
ON L3P 1Y4**

INTERVIEW WITH MR. JOVAN DRENOSKI, PRESIDENT OF THE CHURCH COMMITTEE AT THE MOC ST. DIMITRIJA SOLUNSKI, MARKHAM

Macedonia: First I would like to congratulate you on being elected as the president of the MOC St. Dimitrija Solunski in Markham with your committee. What were the first impressions of the work and the first Easter holidays as a president in the church of St. Dimitrija Solunski?

Jovan: Thank you for the warm wishes from me and my board. The board and I were not too surprised with the amount of work and commitment of what had to be done, especially during our Easter holiday. Many of the board members and I have helped in the past and we were ready to handle the expected large crowds this year. Overall, Easter was a great success this year. It was so nice to see everyone of our community members come out and celebrate this joyous holiday at Sv. Dimitrija. Last year due to Covid restrictions, we were limited to the amount of people that could attend, however this year with no re-

strictions, it was so pleasing to see and welcome everyone. We hope to see more of our Macedonian community members attend our Sunday service throughout 2022 and all our upcoming summer events.

M: Jovan, tell us something more about your management which consists of a relatively young group of people ...

Jovan: We have a great group of individuals that have joined the board at Sv. Dimitrija. Everyone comes from a diverse background with a variety of skills and knowledge which makes challenging tasks simple to complete. We feel like we are the bridge between the older generation and the upcoming young generation.

Taking on this responsibility is an important one we feel, because if we don't continue to build, teach, retain and promote our Macedonian culture, language and religion it will slowly diminish in Canada with



each generation after ours.

M: What are the plans in your work for the next period?

Jovan: We have many ideas and plans which we wish to bring to the community. Currently, we are looking at creating some summer programs for kids (ex. soccer, ball

hockey, basketball) that they can come to the church and participate in on a weekday evening or weekend. We are continuing with our children's dance groups and are always looking to add new members. September is a couple of months away but we are already thinking of ways to enhance our Annual September

ST. DIMITRIJA SOLUNSKI, MARKHAM, NEW EXECUTIVE BOARD MEMBERS

President - Jovan Drenoski, Vice President - Mile Mitkovski, Asst. Vice President - Aleksandar Veljanovski, Secretary - Dime Torneski, Asst. Secretary - Sojna Miric, Treasurer - Angelo Dimitrievski, Asst. Treasurer - Zarko Bozinovski, Eparski pratenik - Dime Malakovski. Members: Peter Drenoski, Paul Drenoski, Alex Stoyan, Mike Stoyan, Mike Angelidis, Nikola Boseovski, Marjan Kotevski, Zanko Stojceski, Nicholas Morihovitis and Goce Trajceski

church festival with food and activities. As always, we are open to ideas and suggestions from our community members and welcome anyone with open arms if they wish to help or present us with ideas.

M: What is the cooperation with the other sister churches in Canada?

Jovan: It's only been a couple of weeks since we formed our new board, however the reception has been warm and positive from our other Macedonian churches. Everyone is excited and are positive to work together, as they have in the past, on future projects and plans. We look forward to continuing with this tradition in the future.

M: Finally, what is your message to your parishioners and the readers of the newspaper Macedonia?

Jovan: The board mem-

bers of Sv. Dimitrija would like to thank everyone in our Macedonian community and other community members from around the Greater Toronto Area that helped our church with donations and support, since March 2020 due to the Covid lockdown and restrictions. We would not have been able to continue to operate our church during these hard times, without this help. Maintaining our Macedonian churches throughout Ontario and Canada is a very important priority we all need to take on. They are an important piece of a puzzle which holds all of us together and holds our Macedonian culture and language together, outside the Republic of Macedonia. We welcome everyone in our church with open arms and hope to see you soon. Thank you Sonja and newspaper Macedonia, thank you to all Macedonians in Canada, America and around the world.



President Jovan with the priest Goran



St. Dimitrija team attending St. Nedela's banquet

ИНТЕРВЈУ СО Г. ЈОВАН ДРЕНОСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЦРКОВНИОТ ОДБОР ВО МПЦ СВЕТИ ДИМИТРИЈА СОЛУНСКИ, МАРКАМ

Македонија: Најпрво би сакале да ви честитаме за изборот на претседател на МПЦ Свети Димитрија Солунски во Маркам со вашата управа. Какви се првите впечатоци од работата и првите велигденски празници како претседател во црквата Св. Димитрија Солунски?

Jovan: Ви благодарам за топлите желби од мене и мојот одбор. Одборот и јас не бевме премногу изненадени од обемот на работа и посветеност на она што требаше да се направи, особено за време на нашиот Велигден. Многу од членовите на одборот и јас помогнавме во минатото и бевме подготвени да се справиме со очекуваните големи гужви оваа година. Генерално, Велигден беше голем успех оваа година. Беше многу убаво да се видат сите чле-

нови на нашата заедница како излегуваат и го слават овој радосен празник на Св. Димитрија. Минатата година поради ситуацијата со ковид, бевме ограничени во бројот на луѓе што можеа да присуствуваат, но оваа година без ограничувања, беше многу пријатно да се видат сите верници и да се пречекаат. Се надеваме дека ќе видиме повеќе членови на нашата македонска заедница да присуствуваат на нашата неделна служба во текот на 2022 година и на сите наши претстојни летни настани.

M: Jovan, кажете ни нешто повеќе за црковната управа која се состои од релативно млади луѓе ...

Jovan: Имаме одлична група на поединци кои се приклучија на одборот на Св. Димитрија. Секој доаѓа од

различно потекло со различни вештини и знаења што ги прави предизвикувачките задачи едноставни за завршување. Се чувствуваме како да сме мостот помеѓу постарата генерација и претстојната млада генерација. Преземањето на оваа одговорност е важна што ја чувствуваме, бидејќи ако не продолжиме да ја градиме, предаваме, задржуваме и промовираме нашата македонска култура, јазик и религија, полска ќе се намалува во Канада со секоја генерација по нашата.

M: Кои се плановите во вашата работа за следниот период?

Jovan: Имаме многу идеи и планови кои сакаме да ги донесеме на заедницата. Во моментот, гледаме да создадеме некои летни програми за деца (на пр.

фудбал, хокеј со топка, кошарка) во кои тие можат да дојдат во црквата и да учествуваат во работен ден, навечер или викенд. Продолжуваме со нашите детски фолклорни групи и секогаш бараме да додадеме нови членови. До септември има неколку месеци, но ние веќе размислуваме за начини со кои ќе го подобриме нашиот годишен септемврски црковен фестивал со храна и активности. Како и секогаш, отворени сме за идеи и предлози од членовите на нашата заедница и го поздравуваме секој со раширени раце доколку сака да ни помогне или да ни претстави идеи. M: Каква е соработката со другите сестрински цркви во Канада?

-Jovan: Поминаа само

неколку недели откако го формиравме нашиот нов одбор, но приемот беше топол и позитивен од другите наши македонски цркви. Сите се возбудени и се позитивни да работат заедно, како и во минатото, на идните проекти и планови. Со нетрпение очекуваме да продолжиме со оваа традиција и во иднина.

M: Пред крај на ова интервју, која е пораката која ќе ја упатите до вашите парохијани и читателите на весникот Македонија?

Jovan: Членовите на одборот на Св. Димитрија сакаат да им се заблагодарат на сите во нашата македонска заедница и на другите членови на заедницата од околината на Торонто што и помогнаа на нашата црква со донации и поддршка,

од март 2020 година поради заклучувањето и ограничувањата заради Ковид. Немаше да можеме да продолжиме да работиме со нашата црква во овие тешки времиња, без оваа помош. Одржувањето на нашите македонски цркви низ Онтарио и Канада е многу важен приоритет што сите треба да го преземеме. Тие се важен дел од сложувалката што не држи сите нас заедно и ја негува нашата македонска култура и јазик, надвор од Република Македонија. Ги поздравуваме сите во нашата црква со раширени раце и се надеваме дека ќе се видиме наскоро. Му благодариме на весникот Македонија, благодарам на сите Македонци во Канада, Америка и ширум светот.

Janovski
COUNTER TOPS Ltd.
Since 1979

We Are The Manufacturer - Over 1000 Colours

Laminates	Quartz	Custom Edges
• Formica	• Silestone	• Oak
• Wilsonart	• Hanstone	• Maple
• Arborite	• Ceasarstone	• Solid Surface
• Pionite		• Bevel Edge
• Nevamar		

OUR COUNTERS ARE TOPS

Residential - Commercial - Prompt Service - Quality Work

905-475-0185

Monday - Friday: 8 - 5 / Saturday: 8 - 1

25 Spy Court - Markham, Ontario

MakBiz.Net International
online business directory
of Macedonian Businesses and Professionals



Такси Томче Битола
Доколку имате потреба од превоз од и до аеродромите во Скопје, Солун, Софија, Приштина и други градови јавете се кај Томче.
Такси превоз низ цела Македонија и надвор од неа
25 годишно искуство како професионален такси возач
Тел: 070 743 330

Danny Risteski
Marketing Coordinator - Europe
phone +1 416 631 3141
cell +1 416 399 6314
fax +1 416 736 8533
toll free 1 800 668 7475

101-8800 Dufferin street Concord, ON L4K 0C5
danny@victours.ca
www.victours.ca

ZORAN NICESKI
B.COMM., SRS, ABR, RENE, BROKER
Over 20 Years of Selling Experience

SELLER REPRESENTATIVE SPECIALIST (SRS)
ACCREDITED BUYER REPRESENTATIVE (ABR)
REAL ESTATE NEGOTIATING EXPERT (RENE)

- PROVEN Selling system to achieve highest price
- 100% successful transaction closings
- PROFESSIONAL Photography, Virtual Tours, Home Staging
- FREE Home Evaluation
- SERVING THE GTA & SURROUNDING AREAS

416.726.1595 Direct
www.niceski.com
zniceski@trebnet.com

SRS ABR RENE REAL ESTATE

INTEGRITY. EXPERIENCE. RESULTS.

Not intended to solicit properties already listed for sale or buyers under contract. Some conditions apply.

General Contracting

We have 25 YEARS EXPERIENCE in RESIDENTIAL & COMMERCIAL SERVICES

- ✓ Drywall
- ✓ Painting
- ✓ Kitchens
- ✓ Tiling & Flooring
- ✓ Plumbing
- ✓ Windows & Doors
- ✓ Sheds
- ✓ Electrical
- ✓ Porches
- ✓ Decks
- ✓ Basement Renovations
- ✓ Fences
- ✓ Demolition
- ✓ Waterproofing

BATHROOM RENOV
BASEMENT RENOV
COMMERCIAL OFFICES

132 Maybourne Ave. Toronto, ON M1L 2W4
E: makfance@rogers.com
C: 416-991-0969 C: 416-750-0295 Like Us! f

SB Video

Weddings, Engagements, Christenings, Anniversaries, Birthdays
Transfer VHS to DVD and PAL to NTS System

bozarovskistefo@aol.com
Phone: 416-299-7710
Cell: 647-962-7710

CRIMINAL DEFENCE LAWYER
ALEXANDER KARAPANCEV

Have you been wrongly accused or charged with a criminal offence?
Any charge can impact your record and life!

**Impaired Driving
Domestic Violence
Sexual Offences
Drug Crimes
Theft and Fraud**

Don't Wait, **CALL NOW!**
647 - 907 - 8418

KARAPANCEV LAW Professional Corporation

ВО ПРЕСРЕТ НА 1106- ГОДИШНИНАТА ОД СМРТТА НА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ (840 – 27 јули - 916 Охрид - 2022)



Пишува и уредува -
Благица Дафовска

Оваа година, на 27 јули се навршуваат 1106 години од смртта на Охридскиот учител, книжевник, писател и прв македонски архиепископ Свети Климент, основоположник и патрон на Македонската православна црква. Навистина далечни години не делат од неговата смрт, но со неговиот лик и дело, тој е тука, меѓу нас :

„И сега славата Твоја не грее,

Клименте мили, ти си наш сјај

Ликот твој сега, пред нас се смее

Името твоје свето е, знај!“

(„Песна за Св. Климент“, Ратомир Гроздановски)

Ние, како македонски христијани, каде и да сме, гордо ќе му се поклониме за неговиот придонес на културното поле за создавањето на Сесловенската писменост и книжевноста. По тој повод со литературен прилог проследен со поетски творби од наши поети ќе го осветлиме неговиот живот.

Ако се вратиме во историското минато при создавањето на словенската азбука и писменост, овој епохален настан за сите Словени што се случи во 9 век, ќе видиме дека е тесно поврзан со името на Св. Климент. Неговиот живот и дело претставуваат неразделна целина од животниот пат на браќата Кирил и Методија. Податоци добиваме од двете негови житија: Пространо житие -од архиепископот Теофилакт и

Кратко житие „Охридска легенда“ од Хоматијан.

За родното место и денот на раѓањето во науката постојат неколку хипотези. Највероватно е дека потекнува од „средината на Македонските Словени“. Роден е околу 840 г. а за родното место постоеле повеќе обиди да се поврзе со Моравија, Бугарија или Грција. Но, согледувајќи го неговиот животен пат, земјата на Климент докажано е, дека е Македонија, а родниот град Охрид:

„Охрид – градот прославен и светол,
со посветло име, приказната ја чува
за нашиот учител,
Климент.

Со години поучувал,
пишувал и творел
со неукост и со мрак
се борел.“...

Овие поетски изливи и факти ќе ги согледаме преку животниот пат на Св. Климент, кој од рани години бил наклонет кон науката; а како надарен и мудар човек покасно ќе биде наречен - Чудотворец. Неговото образование и дејност се одвивале во општествените услови на 9 и 10 век, кога средновековната зачуаност ги сопираше напредните идеи, држејќи го општеството во мрак. Тогаш, со појавата на Климент се означуваа крупни промени; тој ќе се заинтересира за просветата и културниот напредок во Македонија.

Уште од млади години ги придружувал браќата Кирил и Методија како нивни ученици при патувањата во Моравија и во Рим. Во 863 г. Климент учествувал во подготовките на Моравската мисија по барање на Моравскиот кнез Ростислав кој сакал да го шири христијанството на словенски јазик бидејќи гледал опасност од Латинско-германското свештенство со кое морал да се бори, зашто:

„Ереси зловни среде
Моравија
тријазична ерес
расшириле
голема тежина на
нашите учители
им наметнале.“

Солунските браќа како мисионери биле спремни да им се спротистават на ересите. За Моравската мисија Кирил го создал првото словенско писмо; ја составил азбуката - глаголица.

„Во земјата Моравија настапија црни дни, Климент, Наум, Горазд, Ангелариј, тргнаа по патот со учителите свои...“

... И среде Моравските Сло-

Климент и Наум ги ракоположил за свештеници а словенската писменост официјално ја признал.

Во текот на мисионерската дејност во Рим, 869 г. умира Кирил. Климент со Методија и другите ученици се враќаат во Моравија и во Панонија, Климент неуморно работи при создавањето на училишта и цркви. Но, со смртта на Методија, 6 април, 885 г, латинското свештенство ја отфрла словенската богослужба од црквите, со тоа обврските на Климент стануваат поголеми. Во тие тешки денови Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангелариј им се

македонските Словени; отворал училишта со употребата на Глаголското писмо и до крајот на својот живот им останал верен на своите учители Кирил и Методиј:

„Во Охрид, во
стара црква
со Кирилово
учење
си занесувал и старо
и младо, Клименте
!...“

Постои мислење дека неговата желба го влечела во Кутмичевица со цел да биде поблиску до родниот град Охрид. Вистински доказ на тоа е неговото оснивање на Охридската книжевна школа.

„... Универзитет прв,
Македонски-Словенски отвори
на Балканот мракот го уништи,
Европа ја зачуди!“

Низ универзитетот поминале околу 3. 500 ученици со кои Климент работел дење и ноќе. Архиепископот Теофилакт вели:- „Не им даде сон на очите свои, ниту дремка на клепките свои.“

Во 893 г. бил востолечен за прв епископ во Велика Дремвица каде останал до крајот на својот живот; го просветувал неукото население и подготвувал учителски кадар. Книжевната дејност на Климент се развивала заедно со неговата просветителска и преведувачка дејност. Познат е како надарен писател и прв поет; автор на Кирилицата. Напишал околу 50 дела: Поучни слова, Пофални слова, и Житијата на Кирил и Методиј: „Панонски легенди“. Неговите дела имаат голема историска вредност, со нив започнува историјата на Јужните Словени.

Измачен од долгогодишната напорна работа врз создавањето на словенската

писменост и азбука на 27 јули 916 г. во родниот град Охрид-Климент умира. Неговата смрт ја оплакуваа сите, бидејќи тој работеше 30 години (886-916). Тажна слика и чувства преку плачот и лекот на „долгата посмртна поворка“, прикажана е од поетот Панде Шикаловски во песната:

СМРТТА НА КЛИМЕНТ

Мирис од темјан
на брегот манастирски
предвести ужас.

Штама по Девол и Кутмичевица.

Во Охрид, рој од свет
го целиваше лицето
восочно.

Камбаните седум дена
сееја жал по ридот
и земјата македонска.

Над Езерото пукна
небото,

Деницата падна на грбот
и го осветли ожалениот
народ.

Свети Климент погребен е во манастирот „Св. Пантелејмон“ што го изградил за време на неговиот живот. Во историјата високо е отценето неговото значење за развојот на словенската писменост и култура како генијален творец на Прв Словенски Универзитет, прв епископ кој ги поставил темелите на Македонска Православна Црква.

Каде и да сме во светот, ние се идентификуваме со неговото име. Во нашиот град Торонто, култот за Климент постои во МПЦ „Св. Климент Охридски“, се слави и негува преку училиштата за изучување и афирмација на македонскиот јазик застапен во Интернационалната јазична програма во TDSB и YRDSB во Маркам, преку поетското творештво на Литературното друштво „Браќа Милдиновци“, со изведба на културни манифестации и пошироко.


Б. Д. 2022, Торонто



Во чест на Климент: Учениците при МЦУ „Св. Климент Охридски“ со учителката Б. Дафовска Мај, 1992, Торонто.

вени развиле жива просветна дејност, а со воведувањето на словенскиот јазик во богослужбата го истиснале влијанието на германското свештенство. Тие биле поразени и со големи обвинувања се обратиле кај папата во Рим. Но кога нашите мисионери отишле во Рим и го запознале папата со важноста на словенскиот јазик, биле поништени обвиненијата на ересите. Изненаден од нивните знаења, папата го одобрил нивното учење;

спротивставиле на непријателите и се соочуваат со макотрпни прогонувања од Моравија; враќајќи се преку Белград, стигнале во Бугарија, во Преслав – престолнината на кнез Борис кој имал потреба од учители во просветата и богослужбата. Но, Климент не сакал да остане во Преслав; се вратил во Македонија; како учител бил испратен во Кутмичевица, 886-887 г. Во своето родно место неуморно работел ширејќи ја просветата на Ма-


Dr. Andy Plukov
Family Dentistry

Healthy teeth and gums are a vital part of your overall well being. They are also a part of your appearance and confident smile. We provide dental services in a comfortable, caring and professional environment.

416-265-0197



716 Gordon Baker Road, Suite #107, Toronto, ON, M2H 3B4

Windsor, CANADA
C.J.A.M. 99.1 Fm Every Saturday 1:00 to 2:00 pm
Radio Program
VARDARSKI BRANOVI
Hosted by Tom Damovski "Vardarski"
Cell: 519-960-2968
Studio Phone: 519-971-3630
e-mail: maknetone99@hotmail.com
www.cjam.ca

MAKEDONSKO PATRIOTSKO RADIO
"OBEDINETA MAKEDONIJA"
Секоја сабота
од 9-10 на СНКТ АМ 1430
Tel. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com



CALIFORNIA RESTAURANT



Specializing in European cuisine made with love. Daily specials, soups, schnitzels, pasta & more...

Live music every Saturday

Book your table now!

CONTACT:

914 Pape Ave
Toronto, ON M4K 3V2
info@californatoronto.ca

<https://californiarestobar.ca/>

HOURS

MON-SUN: 11am - 12am

(416) 461-1251


KOCOVSKI Real Estate Team!

Minimum **TWO** Agents Per Listing!

- FREE HOME EVALUATIONS
- NEGOTIABLE COMMISSIONS



SOLD OVER ASKING



Z ZORAN KOCOVSKI
REAL ESTATE BROKER
Direct: 416-988-9717



J JORDAN KOCOVSKI
SALES REPRESENTATIVE
Direct: 416-988-7100

*Not intended to solicit clients currently under contract

Macedonian Cooking with Sue Eastwood



Macedonian Cooking and Culture

With summer here in Canada, Macedonians along with everyone else, turn to the BBQ for inspiration!

June welcomes us back to the garden, warm



sunshine in our faces, flowers, trees and leaves gently swaying in the breeze. We don't want to go back inside after the long cold winter we endured.

Macedonian Canadians make the most of their outdoor space, most have an outdoor eating and grilling area.

Bring the taste of Macedonia to your backyard with Kebapcina. These are very popular throughout the Balkans, particularly in Macedonia.

Some of my best childhood memories are the Macedonian picnics in the Toronto area on weekends throughout the summer. I would

always line up at the Kebapi BBQ stand to receive my paper plate with kebapi, minced onion and Bukovska Piper (spice from crushed dry chilies and mint). Those were great times. Here is my recipe to make your own.

Kebapcina

Ingredients:

- 500 gr each minced lamb and beef
- 1 finely chopped onion
- 3 gloves garlic, finely chopped
- 1 tsp baking soda
- 1/4 cup hot water
- 5 sprigs finely chopped parsley, fresh mint handful
- 1 tbsp msg free vegeta.
- Salt and pepper to taste.



Method


Mix all ingredients in a bowl, cover with saran wrap, and let sit overnight in the refrigerator so that the flavours marinate.

Using both hands, form the little kebapcina. Make sure to spray your grill with oil or cooking spray so that they do not stick. Cook them evenly until well done (yes.. the traditional Macedonian way is well done).

Serve them with roasted peppers, white cheese (feta) minced onions and the Bukovska spice. Pour a glass of chilled wine, sit back and relax.

Watermelon Salad

Another Macedonian classic is the watermelon salad. I put my own updated spin on it here. The traditional way our ancestors would have enjoyed a meal from watermelon, was to enjoy it along with bread and belo sirenje (feta cheese). Feta and watermelon combined is very on trend around the world now in fine dining establishments. We take it up even higher by adding balsamic reduction, fresh sprouts, walnuts and blackberries. Serve this to your backyard guests and really wow them.



Happy outdoor cooking and living!

FOLK ENSEMBLE „MAKEDONKA,, ANNOUNCEMENT




WE ARE VERY EXCITED TO ANNOUNCE THAT WE ARE COMING BACK FOR THE 2022/2023 DANCE SEASON. COME AND BE APART OF THE MOST PRESTIGIOUS MACEDONIAN FOLKLORE GROUP IN NORTH AMERICA. WE WILL BE CELEBRATING OUR 63RD SEASON AND WOULD LOVE FOR YOU TO BE APART OF IT.

ALL DANCERS 4+ ARE WELCOME.
LOOKING FORWARD TO CARRYING ON MAKEDONKA'S LEGACY .

WE'RE COMING BACK!

SEPTEMBER 6TH 2022

Sonja & Oliver Band
Music for All Occasions
Phone: 647-406-4500

АВТОР: НИКОЛА ПЕТКОВСКИ 		ЧИТАЈТЕ ГО ВАШИОТ ВЕСНИК МАКЕДОНСКА ПЕЈАЧКА ОД КАНАДА В АНТИЧКА ДРЖАВА ВО АЗИЈА ПЕЈАЧКАТА КЕСОВИЈА	САД ЗА ТЕЧНОСТ СО ТЕСНО ГРЛО РУСКО ЖЕН. ИМЕ АМЕРИКАНСКИ ТЕНИСЕР АРТУР	АНГЛИСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ УНГАРСКО МАШ. ИМЕ ГЕРМАН. ФИЛОЗОФ ИМАНУЕЛ	ПРЕКАР НА СЛИКАРОТ АНРИ ТУЛУЗ ЛОТРЕК М ИМПЛАДА ГОДИНИ (МН.) ДРЖАВА ВО АФРИКА	ХРВАТСКА ИНДУСТРИЈА ЗА НАФТА ИТАЛИЈАНСКА РТВ МАШКО ИМЕ (РАТОМИР)	РОДИТЕЛКА МИКЕЛ КРИПТОН ЛУТ КОРЕН	НАШ ПОСТАР ПЕЈАЧ АЛЕКСАНДАР М ИТАЛИЈАНСКА РТВ МАШКО ИМЕ (РАТОМИР)		
ПРВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА М	СЕЛО ВО КАВАДАРЧКО	РУСКО ЖЕН. ИМЕ АМЕРИКАНСКИ ТЕНИСЕР АРТУР	УНГАРСКО МАШ. ИМЕ ГЕРМАН. ФИЛОЗОФ ИМАНУЕЛ	ЕЛЕКТРОН МЕРКА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПОР (МН.)	СТОЈАН ТАРАГУЗА	РАЗВОДЕНА ЗЕМЈА П	ЛУДОЛФОВ БРОЈ (3.14)	ПРЕТСЕД. НА СВЕТ. МАК. КОНГРЕС ВО КАНАДА		
ЕКС АМЕРИКАНСКА ТЕНИСЕРКА КРИС			УНГАРСКО МАШ. ИМЕ ГЕРМАН. ФИЛОЗОФ ИМАНУЕЛ	ЕЛЕКТРОН МЕРКА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПОР (МН.)	СТОЈАН ТАРАГУЗА	РАЗВОДЕНА ЗЕМЈА	ЛУДОЛФОВ БРОЈ (3.14)	ПРЕТСЕД. НА СВЕТ. МАК. КОНГРЕС ВО КАНАДА		
ДРАМСКИ АКТЕР, ХУМОРИСТ ОД КАНАДА							ЛУТ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ НА Р.М. ВО ТОРОНТО			
ОТИС ТОРТ		ВИЕТ-НАМЕЦ СТРАНСКО МАШКО ИМЕ			РЕКА ВО РУСИЈА НЕУТРОН		САТЕЛИТ НА ЈУПИТЕР ЕДИНИЦА ЗА ЕЛЕКТР. ЈАЧИНА			
ГЕРМАНСКИ ГРАМАТИЧКИ ЧЛЕН			СИТНО ПЕЧАТАРСКО СИТО ЈАПОНСКИ ВИДЕО ВЕБСАЈТ ПОЗНАТ РУСКИ МУЗЕЈ		ГРАД ВО УКРАИНА МИТСКА ТРОЈАНСКА ПРИНЦЕЗА					
ЗНАК СО ОКОТО, НАМИГНУВАЊЕ						АРТИСТ-КАТА ГАРДНЕР ЧЕСТИТ, ДОВЕРЛИВ				
ГУЛАБ КОЈ ЖИВЕЕ ВО ЈАМИ			СТАВ ВО БАЛЕТОТ НА ВРВ НА ПРСТИТЕ		ИВАН ПАВЛОВ ГРАД ВО ТЕКСАС (С.А.Д.)					
Р	РЕДЕН БРОЈ (Ж) ОПЕРА ОД РИХАРД ВАГНЕР						"CLOCK TIME" ПОКРАЈИНА ВО ЛИБАН			
РАДИУМ ЖЕЛБА ЗА ЈАДЕНЕ						ЛАНТАН				
НАПАД НАВАЛА (МН.)						ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ИГЛИ				
"ДОКТОР"		СИОТ КОЊСКИ ПРИБОР МИТ. ЕЛИПСКИ ДИНАК		НАШ АРТИСТ ЕМИЛ СКАПОЦЕН КАМЕН	ЛАКГО, ИЗМАМНИК, ШАРЛАТАН Л	"ЦАРОТ" НА ЖИВОТНИТЕ	СУЛТАНОВ ДВОРЕЦ ФРАНЦ. КОМПОЗИТОР ЛЕО			
ВИД ИНСЕКТ		ДИВО ЖИВОТНО ФРАНЦУСКА АФЕР-МАЦИЈА				"ДЕМИНУТИВ" "ДАТИРАЊЕ"	ЛИУО ЧЕРВАР ДЕНАР			
ОДРЕЧЕН СВРЗНИК АЛКАЛОИД ВО КАФЕТО			ВЕРСКИ ПРАЗНИК - СВЕТИ ДУХ НАТРИУМ				ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ НА СТ. ПОЛОВ КАКОЛ			
К			СВЕЧЕНА ИГРАНКА ОПЕРСКАТА ПЕЈАЧКА КАБАЉЕ		УРНЕБЕСНО ВИКАЊЕ (ТУР.) СКОПЈЕ		ШАРЛ СОРЕЛ МАШКО ИМЕ (ДОКСИМ)			
СОЛЕНО ЕЗЕРО ВО ТУРИЦИЈА		СКАПОЦЕН КАМЕН (МН.) "НАР. ОСЛ. ВОЈСКА НА ЈУГОСЛАВ."					ЕКО МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ (МН.)			
ПРИПАДНИК НА НЕКОЈА ОРГАНИЗАЦИЈА			ОРЦЕ НИКОЛОВ РЕКА ВО СРБИЈА		РИСТО КРЛЕ ОВОШЈЕ СО ТВРДА ЛУШКА	ЗИМЗЕЛНО ДРВО (МН.) ПЕС				
Н	ДАНСКИ СЛИКАР АСТЕР АМЕРИКАНСКИ ПЕЈАЧ			КАВАДАРЦИ ЖАРГОНСКИ ИЗРАЗ ЗА ПАРА		КАЛИУМ ГЛАВНА СРЦЕВА АРТЕРИЈА (МН.)	ЕДЕН СПОРТ МАРО КРАЛЕ	ИГОР СТРАВИНСКИ		
ОДРЕЧЕН ЗБОР НИКОЛА ПЕТКОВСКИ		НАШ АМБАСАДОР ВО С.А.Д. ПРИБОР ЗА РАБОТА								
ПОЗНАТ МЕНАџЕР ОД КАНАДА							ПОВИШЕНА НОТА "Е"			
МАСЛО (АНГЛ.)			ГЕРМАНСКИ ПОЕТ ЕРНСТ МОРИЦ ПОТВРДА		РЕНИУМ СИЛВИ ВАРТАН					
ОСНОВАЧ НА "TIPPLE & CHESSE"	ПРЕДЛОГ: БРЗ КИСЛОРОД		СВИДЕТЕЛСТВО, СЕРТИФИКАТ СИМЕНС			КОЕФИЦИЕНТ				
К										

РЕШЕНИЕ: МЕРИ МИНАС, ВАВИЛОНИЈА, ТЕРЕЗА, КР, АРПИНА, РАН, ЕВЕРТ, НИРЕ, Е, ТАШКО ХВАНОВСКИ, Ј, ОТ, АНАМИТ, МСТА, ЈО, ДАС, НИКОНИК, ЛВОВ, ШИПРЕТ, ИЛ, АВА, ЈАМАР, ОСТИВ, РА, ОСМА, ИЛ, ЦТ, АЛЕТИТ, ИЛВАР, НАЛЕТИ, КИЛАТ, ДР, ПАТ, САРАЈ, ОСА, ЖИРАФА, ДЕМ, ЛН, НИТУ, ДУХОВЕН, ДАВЕ, КОФЕИН, ВАЛ, АЛК, ШС, ВАН, АМЕТИСТ, ОДЕК, ЧЛЕН, ОН, ПК, ВОРОВИ, НЕ, ЈОРН, КА, К, БОКС, ИЛ, ВАСКО НАУМОВСКИ, ТРАЈЧЕ ИСТОЧКИ, ЕИС, ОЛИ, АРПИ, РЕ, НАД, АТЕСТ, КОСТА СТАВНИК

Македонски Православен Календар 2022

Подготвил Отец Сашо Целески, парохиски свештеник во МПЦ Св.Климент Охридски, Торонто
Macedonian Orthodox Calendar 2022 (by father Sasho Celeski)

2022			ЈУНИ	30 ден
Д	нов	стар	ЖЕТВАР	
С	1	19	Св. свешт-мч. Патрикиј Пруски	
Ч	2	20	Вознесение Христово - СПАСОВДЕН	
П	3	21	Св. рамноап. цар Константин и царица Елена	
С	4	22	† Св. Јован Владимир; св. праведен Мелхиседек	
Седма недела по Пасха, на Св Отци I В.С., Гл. 6; Ев. В 10, На Литургија Апостол Дела (20, 16-18, 28-36); Ев. Јн 56 (17, 1-13)				
Н	5	23	Св. Михаил Синадски	
П	6	24	Преп. Симеон Столпник и Никита Столпник	
В	7	25	III наоѓање на главата на св. Јован Крстител	
С	8	26	Св. ап-ли Карп и Алфеј	
Ч	9	27	Св. свш-мч. Терапонт еп. Сардиски; св. Јован Руски	
П	10	28	Преп. Никита Халкидонски; † св. Варлаам Охридски	
С	11	29	Св. Александар Александриски - <i>Задушница</i>	
Недела на Педесетница Ев. В Јн 65; на Литургија Апостол Дела (2, 1-11); Ев. Јн 27 (7, 37-52, 8,12)				
Н	12	30	Слегување на Св. Дух - Педесетница	
П	13	31	Ден на Светиот Дух; Св. ап. Ерма; св. мч. Ермиј;	
В	14	1	Ден на Светиот Дух; Св. мч. Јустин Философ	
С	15	2	† Св. Еразмо Охридски; св. Никифор Исповед	
Ч	16	3	Св. мч. Лукијан; св. свешт-мч. Јосиф Солунски	
П	17	4	Св. Марта и Марија; св. Митрофан Цариградски	
С	18	5	Св. свешт-мч. Доротеј Тирски	
Недела I. по Педесетница, На Сите светии, Гл. 8; Ев. В. 1; на Литургија Апостол Евр (11, 33-12,2); Ев. Мт 38 (10,32-33, 37-38, 19, 27-30)				
Н	19	6	Преп. Висарион Чудотворец (поклади)	
П	20	7	Св. мч-чки Кирјакија, Валерија и Марија (Петр. пост)	
В	21	8	Пренес. на мошт. на св. свешт-мч. Теодор Стратилат	
С	22	9	† Св. Кирил Александриски	
Ч	23	10	Св. свешт-мч. Тимотеј Пруски; св. Васијан Лавдиски	
П	24	11	† Св. ап-ли Вартоломеј и Варнава	
С	25	12	Преп. Онуфриј Велики; преп. Петар Атонски	
Недела 2. по Педесетница, Гл. 1; Ев. В. 2; на Литургија Апостол Рим (2, 10-16); Ев. Мт 9 (4, 18-23)				
Н	26	13	Одд. на Пед.; Св. мч-чка Аквилена; св. Трифилиј Кипарски	
П	27	14	Св. пр. Елисеј; св. Методиј Цариградски	
В	28	15	Св. пр. Амос; бл. Ероним; бл. Августин	
С	29	16	Св. Тихон Амагунтски; св. мч-ци Тигриј и Евтропиј	
Ч	30	17	Св. мч-ци Мануил, Савел и Исмаил; преп. Јосиф и Пнор	

2022			JUNE	30 days
D	new	old	ORTHODOX CALENDAR	
W	1	19	St. Patrikius the Prussian, Hieromartyr	
T	2	20	Ascension of Jesus Christ; † St. Thalleus, martyr	
F	3	21	Sts. Constantine and Helena	
S	4	22	† St. John Vladimir; St. Basilicus	
Seventh Sunday of Pascha, Holy Fathers, Tone 6; Res.Gospel 10; on Divine Liturgy: Acts (20, 16-18, 28-36); Jn. 56 (17, 1-13)				
S	5	24	St. Michael the Confessor, Bishop of Synada	
M	6	25	St. Symeon Stylite	
T	7	26	3-rd fining of the head of st. John the Baptist	
W	8	27	St. Carpus, apostle; St Alexander of Solun	
T	9	28	St. Therapont, martyr	
F	10	29	Venerable Nicetas, Bishop of Chal.	
S	11	30	Venerable Theodosia of Thyre <i>Memorial Saturday</i>	
Pentecost Sunday, Descent of the Holy Spirit; Matins Gospel Jn. 65; on Divine Liturgy: Acts (2, 1-11); Jn. 27 (7, 37-52, 8,12)				
S	12	31	Descent of the Holy Spirit - Pentecost	
M	13	1	Pentecost Monday; Sts Apostles Jerma and Ermie	
T	14	2	Pentecost Tuesday; St. Justin the Philosopher, martyr	
W	15	3	† St. Erazmo of Ohrid; St. Nicephorus	
T	16	4	St. Lucillian and others, martyrs	
F	17	5	St. Metrophanos of Constantinople	
S	18	6	St. Dorotheus, Bishop of Tyre, hieromartyr	
1st Sunday after Pentecost, All Saints, Tone 8; Res. Gospel 1; on Divine Liturgy Heb. (11, 33-12,2); Mt. 38 (10,32-33, 37-38, 19, 27-30)				
S	19	6	Venerable Bessarion Woderworker	
M	20	7	St. Theodotus of Ansyra, martyr <i>(Apos. fast)</i>	
T	21	8	St. Theodore Stratulatus, Great martyr	
W	22	9	† St. Cyril, Archbishop of Alexandria	
T	23	10	St. Timothy of Prussia, hieromartyr	
F	24	11	† Sts. Bartolomew and Barnabas, apostles	
S	25	12	Venerable Onuphrius the Great	
2nd Sunday after Pentecost, Tone 1; Res. Gospel 2; on Divine Liturgy: Rom. (2, 10-16); Mt. 9 (4, 18-23)				
S	26	13	St. Aquilina, martyr	
M	27	14	St. Elisha, prophet	
T	28	15	St. Amos, prophet	
W	29	16	St. Tychon Bishop of Amathus	
T	30	17	Sts. Manuel, Sabel and Ismael, martyrs	

Toll Free: 888-265-767
Local: 416-265-6867



www.canadianflowers.com
Design Studio, 3087 Kingston Road
Toronto, ON M1M 1P1
info@canadianflowers.com



RUST CONTROL SYSTEM

The Third Generation of Naumovski's Family Business
Nick Naumovski
905.821.0258

100 Emby Drive, Unit D, Streetsville - Mississauga, ON L5M 1H6
E:streetsvillekrown@gmail.com F:@krownrustcontrolstreetsville
PROTECT - MAINTAIN - SAVE

Prilepski BBQ specialties

Kebapi(kebabs) 30 pcs	\$15
Kebapi(kebabs) 50 pcs	\$25
Kebapi(kebabs) 70 pcs	\$35
Pleskavica(burger) 5 pcs/1kg	\$15
Sharska(burger with cheese) 5 pcs/1kg	\$20
Ushtipci(kebab with cheese) 5 pcs/1kg	\$20
Makedonka(400g burger with cheese) 5 pcs/2kg	\$30
Svinski raznichii(pork shish kebab) 5 pcs/1kg	\$18
Pileshki raznichii(chicken shish kebab) 5 pcs/1kg	\$20

Raznichii(shish kebab) minimum order 20pcs order
Pleskavici and sharska minimum 10pcs order

Orders pick up on Friday, Saturday and Sunday at
60 South Town Centre Boulevard

Dushko Petkoski
phone #:647-861-0405



На 9 јуни 2018 година иницијативниот одбор за изградба на нова македонска православна црква Св. Архангел Михаил во Лондон, Онтарио за првпат учествуваше на



мултикултурниот фестивал на градот. Организаторите на македонската изложбена поставка г-ин Томе Арсовски и г-ин Томе Стефановски прикажаа македонски древни традиционални фотографии, знамиња, носии, публицистика и друго, сето тоа поткрепено со звуците на македонската народна песна.



На 10 јуни 2018 година пензионерскиот клуб од гратчето Вудбриџ (Woodbridge Macedonian Seniors Club) го одржа својот традиционален пикник кој беше посетен од сите пензионери од клубот и пензионери од сите делови на Македонија. На пикникот присуствуваше и новоизбраниот парламентарец Michal Tibollo со неговата сопруга Силвана. Господин Tibollo беше член и на групата за признавање на Република Македонија од страна на Канада.

На 7 јуни 2014 година во МПЦ Свети Климент Охридски во Торонто се одржа големиот Донаторски банкет за обнова на најстарата МПЦ на Северноамериканскиот континент. Помеѓу почесните гости на банкетот присустваа: претседателот Мендо Бакаловски со членовите на неговата управа, Генералниот конзул на Република Македонија во Торонто Драган Ѓурчевски, најголемиот досегашен донатор Крис Стенвик со сопругата Лена од Triple A Cheese, како продолжувач на мисијата на неговиот татко големиот пома-



гател и мисионер Коста Стенвик. Меѓу присутните беше и претседателот на црквната управа од Св. Недла во Ајах Дано Кочовски, претседателот на организацијата Обединети Македонци во Канада Мирче Шмагранов, претставници на Леринското, Малопреспанското Здружение, црковниот Хор, Ансамблот Македонка и многу други видни личности и организации.

Со своја програма се претстави Ансамблот Македонка раководен од Алек Петличков, а на кратко присутните беа поздравени и од претседателката на женската секција Јадранка Стојановска. Благослов беше упатен и од црковните отци Илија Димитриевски и Илија Донов.

На 10 јуни 1912 година во селото Црвена Вода, Охридско, роден е Ванчо Николески еден од најпознатите македонски писатели, претставник на првата повоена генерација македонски писатели за деца и младина. За своето книжевно творештво, Николески бил добитник на повеќе книжевни награди, меѓу кои и наградите: „Климент Охридски“ и „Младо поколение“. Во негова чест, Друштвото на писателите на Македонија ја доделува наградата „Ванчо Николески“ за книга за деца и млади. Починал на 15 април 1980 година во Црвена Вода.

На 10/11 јуни 323 година п.н.е. починал Александар III Македонски — крал на Македонија, еден од најголемите војсководители и освојувачи на сите времиња. Роден бил во Пела, 23. VII. 356 г. пр.н.е. Александар III Македонски (Велики) е македонски цар од династијата на Аргеади, син на Филип II и на Олимпија, ќерка на молоскиот владетел Неоптолем, кој владеел од 336 до 323 пр.н.е. Александар бил воспитуван и образован во духот на македонската аристократска традиција, во малото место Миеза, блиску до Берија. Негов учител бил славниот филозофот Аристотел. На македонскиот престол доаѓа по убиството на неговиот татко Филип II, во 336 г. пр.н.е.

На 13 јуни 1894 година пуштена е во сообраќај железничката линија Битола - Солун.

На 15 јуни 1882 година во Кратово се родил Павел Шатев (починал во Битола на 30 јануари 1951) истакнат македонски револуционер и анархист, член на Гемциите и еден од солунските атенатори. Подоцна станува еден од основачите на ВМРО (Обединета), а по ослободувањето на Македонија - прв министер за правосудство. Бил и слободен сидар.

Со Гемциите во април 1903 година ја изведува својата акција во Солун, копнеејќи за еден друг свет, свет без госпо-

дари и робови, во кој сите ќе живеат слободни и рамноправни. Шатев е задолжен да го потопи со динамит францускиот брод „Гвадалкивир“. Оваа акција е успешно извршена, при што бродот бил запален, а и сите патници се спасени. На 27 октомври 1944 година е кооптиран за делегат на АСНОМ, на Второто заседание на АСНОМ, одржано на 30 декември 1944 година, е избран за член на Президиумот на АСНОМ, а во април 1945 година станува прв министер за правосудство во првата Влада на слободна Македонија. На таа функција останува една и пол година, до изборот на нова влада, на 31 декември 1946 година.

На 17 јуни 1990 година во Скопје била основана Внатрешната македонска револуционерна организација - Демократска партија за македонско национално единство (ВМРО-ДПМНЕ) — македонска конзервативна политичка партија со демохристијанска идеологија. Претседател на партијата е Христијан Мицкоски.

Името на партијата доаѓа од ВМРО, организација создадена во 1893. Партијата се смета себеси за идеолошки наследник на историското ВМРО. По смртта на Тито во 1980 започнал постепен процес на дезинтеграција на Југославија, а кон крајот на декадата се појавиле првите почетоци на партискиот плурализам во Македонија. Дел од вратените иселеници, како и новата генерација на македонски интелектуалци политички се оформиле во духот на македонскиот национализам, барајќи независност на Македонија од југословенската федерација. Од овие нови политички струи, на 17 јуни 1990 се формирала ВМРО-ДПМНЕ, која било правно регистрирано на 5 август 1990 година.

На 19 јуни 1913 година избива Тиквешкото востание — организиран масовен народен вооружен отпор против српската окупација на Македонија и посрбувањето.

На 20 јуни 1996 година во Брисел, Република Македонија и Европската унија, со размена на писма го прифатија текстот на Спогодбата за соработка.

На 20 јуни започнува летото или Летната долгоденица на северната хемисфера, а на јужната хемисфера започнува зимата, односно краткоденицата.

На 24 јуни 1944 година Македонска делегација во состав: Методија Андонов - Ченто, Емануел Чучков и Кирил Петрушев на Вис се среќаваат со Народниот комитет за ослободување на Југославијана чело со Јосип Броз Тито, на средбата делегацијата го поставува прашањето за обединување на Македонија по ослободувањето од окупацијата. Тито начелно се согласува, но не смета дека тоа треба да биде непосредна задача.



„Оро Македонско,,



Радио Програма
на македонски јазик



<https://www.youtube.com/user/OroMakedonskoChicago>



Oro Makedonsko
<https://www.facebook.com/oro.makedonsko>

Boshko Rachovski - Pelisterski
810-335-5552

MICHAEL GEORGIEV
Partner, VP of Construction
& Real Estate

CONSTRUCTION, REAL ESTATE
INSURANCE & BONDING EXPERT
michaeltg@jdimi.com
647.501.2615

JONES DESLAURIERS
INSURANCE MANAGEMENT INC.

NAVACORD



**SAFE, WELCOMING AND INCLUSIVE
TO EVERYONE.**

222 Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ON L4L 9T2
T: 905-652-4140 | www.ubc27.ca    @carpenters27



**We strive to bring
the Macedonian and
Canadian cultures closer
together**

**Experience The 78th Annual
Macedonian Open Golf Tournament
STATION CREEK GOLF CLUB
DATE: TUESDAY, JULY 5, 2022**



**MACEDONIAN
OPEN**

STATION CREEK GOLF CLUB – TUESDAY, JULY 5, 2022
REGISTRATION – 10AM | BBQ LUNCH – 11AM TO
12:15PM | SHOTGUN START – 1:30PM
COCKTAILS, DINNER, AUCTION, RAFFLE & AWARDS –
5:30PM

GOLF PACKAGE PRICING INCLUDES

- Registration
 - Refreshments
 - Range Balls
 - Macedonian Lunch
 - Green Fees
 - Golf Cart
 - Dinner with Macedonian Favourites
- Golf package 18 & over includes \$100 donation tax receipt.

PRICING

- Golf & Dinner – \$250 each
- Junior 17 & Under – \$100 each
- Hole Sponsorship North & South Courses: – \$400

Other sponsorship opportunities are available. Please contact us for more information.



Apartments for senior citizens 65+
Fully renovated one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors

Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call at 416-755-9231
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski

Amenities

Macedonian Place offers a lower lounge with a cozy fireplace and bar over looking the ravine. The ceiling has engraved walnut wood panels and a beautiful chandelier. There are glass display cases with traditional folk costumes and artefacts as well as trophies from the Macedonian Golf Tournament which first took place in 1942. The Front Lounge with a cozy fireplace and three wall murals depicting the life in the "old country", provides a warm and inviting place to enjoy the day.

On the Main Floor next to the Lounge is the Entertainment Lounge/TV Room where residents watch their favourite shows or sports games. Outside, the walkways and gardens offer a lovely setting, set in an active area of East York, is within walking distance of many facilities. The TTC stops at our door.

Nearby

- Restaurants
- Drug Stores
- Banks
- Beauty Salons
- Bowling Alley
- Transit Stops

ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com

MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

**Канадско-македонскиот дом располага со апартмани
за лица над 65 години**

**Целосно реновирани апартмани со спална, дневна, кујна, балкон и бања со
туш**

Располагаме и со паркинг места за станарите

**Можете да аплицирате за намалена кирија која е ограничена
и предмет на квалификација**

За повеќе информации јавете се на:

Златка Чокров или Маргарита Донаковски

416-755-9231

ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com

MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

**850
O' Connor Drive
Toronto On
M4B 3L6**



Dr. Elizabeth Dimovski Family Dental Office

Home of the FREE Custom Mouth Guard

For all our sports-playing patients! Call for details today!

2 Philosopher's Trail, Unit #1, Brampton, Ontario, L6S 4C9

905-458-6620



All-Risks Insurance


BROKERS LIMITED

Auto | Home | Life | Commercial

Tommy A Boichevski Managing Partner
511 McNicoll Avenue, Suite 202, North York, ON, M2H 2C9

Bus: 416.628.7949 Fax: 1.855.552.7329
Cell: 416.986.9973 E-mail: tboichevski@all-risks.com

Real Estate specialist 45+years experience
Residential & Commercial investment



REALTY
ASSOCIATES

CELL: 416.817.3583
e.sdzan53@gmail.com

Steve Dzandzurovski

Registered Real Estate Salesperson

REALTY ASSOCIATES INC. BROKERAGE
416.293.1100 F. 416.293.6700
8901 Woodbine Ave., #224, Markham, Ontario, L3R 9Y4


Најголемиот македонски автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK кај Панде и Марко Јадилебовски



Марко

Comstock Auto Service Ltd
19652 ON-48, Mount Albert, ON L0G 1M0
(905) 473-5625



Панде

► We are full-service Travel Agency; call us for a hassle-free travel experience.

► Flight Tickets - best deals to Macedonia and all World destinations

► All Inclusive Packages

► Cruises – from Luxurious to Affordable

► Travel Insurance – for Canadians and Visitors

► Accommodations

► Rent-a-Car

TravelOnly
Your journey starts here

Sasha Ilijeski
Travel Expert

TEL. 416.616.8262

silijeski@travelonly.com
<https://silijeski.travelonly.com>

Head Office: 1.800.608.1117
202-325A West Street, Brantford, Ontario
Canada N3R 3V6

ACTA • IATA • CLIA
TICO #4316071




Memorial Galleries Inc.

Monument Factory Outlet


ABOUT US

Memorial Galleries Inc. specializes in monuments and memorials, including grave markers and cremation urns with over 20 years of experience. Memorial Galleries has large inventory of beautiful natural granite monuments from traditional to modern monuments designs in many different colors.



Memorial Galleries Inc. Monument Factory Outlet

- + Custom Design
- + Markers
- + Etching
- + Repainting
- + Final Date
- Cemetery lettering



Huge inventory for customer selection





OUR ADDRESS

53 Bertrand Ave. Unit 1
Scarborough ON M1L 4P3

Mail: mark@memorialgalleries.ca
Tel. +1 416-759-0293
Fax. +1 416-759-522

BUSINESS HOURS

Monday-Saturday 10AM - 6PM
Sunday by appointment.



- Ние нудиме услуги во централниот дел од Торонто
- Ново и прекрасно просторно место
- Прекрасен паркинг за 200 автомобили
- Најниски цени за голем број услуги
- Наполно пристапно за хендикипирани лица

HERITAGE FUNERAL CENTRE

O'Connor Bros & Ralph Day Chapels



Нашето Фамилијарно Истражување за вкупните услуги

кои ги нудиме покажа резултат од категоријата "Одличен"

50 Overlea Boulevard

www.heritagefuneralcentre.ca

416-423-1000

Funeral planning can get overwhelming, but you're not alone. Our staff is here to support you and help you through your grief journey while honoring your loved one. To help you get started, below is some helpful information. But please feel free to contact us with any questions.

HERITAGE FUNERAL CENTRE

O'Connor Bros. & Ralph Day Chapels

Афоризмите на Ташко Кубановски



- ▶ Срцето е богатство што не се продава и не се купува, само се подарува.
- ▶ Колкава е среќата да бидеш на високо работно место – во домот на слепи и глвонемеи.
- ▶ На секој погреб свештеникот постапува како дворска будала. Сите плачат, а тој пее.
- ▶ Многу рудари ги изгубија животите во златниот рудник таканаречен „пенсионерски дом“.
- ▶ Колку си поблиску до црквата, толку си подалеку од бога.
- ▶ Зар е тоа вкус?! При толку убави жени и луѓе, вие се сакате само себеси?
- ▶ Бог е во срцата на оние што го бараат.
- ▶ Бог е единственото суштество кое за да владее не мора да постои.
- ▶ Погласно лелекаат оние што помалку тагуваат.
- ▶ Иако едната нога ми е в'гроб, јас и понатаму сакам да живеам. Не е среќа да живееш, туку добро да живееш.

ВИЦОВИ

Добредојдовте во Македонија (вистина)

Добредојдовте во Македонија државата: која се граничи сама со себе; каде живеат убави жени, а наталитетот опаѓа; каде сите играат фудбал, а победуваат во кошарка и ракомет; каде сите брзаат на работа, а никој не стигнува на време; каде невработените работат најмногу; каде на најплодната земја живеат луѓе кои гладуваат; каде здравството е бесплатно, а лечењето скапо; каде 8 часовното работно време, трае 12 часа од кои 5 се поминуваат во кафана; каде новинарите се слободни да напишат она што ќе им наредат; каде најбогати се оние кои никогаш ништо не работеле; каде светската криза има добиено државјанство; каде луѓето веруваат, а го пцујат Бога;

каде минатото се повторува секој ден; каде војните никогаш не се завршуваат; каде неписмени ја пишуваат историјата; каде секој секому се смешка, а никој никому не му посакува добро; каде судските постапки траат подолго од животот; каде поплавите се начин за наводнување на земјиштето; каде сметаат дека земјата повеќе ќе напредува колку повеќе се уназадува; каде што сите мразат политика, а сите имаат партиски книшки.

Сиромашниот човек што отишол кај Господ

Еден човек починал и отишол во Рајот. Таму го сретнал Бог и решил да го праша нешто што цел живот го мачело: – Господи, зошто другите имаа се, а јас немав ништо? Во текот на целиот свој живот бев чесен,

се мачев и живеев во долгови и сиромаштија. Не требаше ли да ми испратиш малку богатство? Бог му одговорил: – Секој ден ти праќав „Единствен начин да се збогатиш без напор“, „Големи приходи на интернет за неколку часа“ и „Реален начин да заработите 500 евра неделно работејќи од дома“. Ти некогаш ги проба ли?

Јазично богатство

Трпе и Трпана пијат утринско кафенце и читаат весници: – Трпе, знаеш што, ова статистикава е чиста глупост. – Зошто? – Пишува дека на поголемиот број жени јазичното богатство им било од околу 500 збора. – Де бе Трпано, не се вознемирувај за глупости, можеби вашиот капитал на зборови е мал, ама обртот е огромен.

Во брак

Другарите го прашуваат Трпе како му е во брак. – Лошо, мислев дека Трпана ќе готви како мајка ми, а испадна дека пие како татко ми!

Многу повеќе

Трпе: – Тато, запознај се со мојата девојка, Трпана. А таткото: – Можеш ти многу, многу подобро, не е за тебе. Трпе: – Тато, те молам не збори така пред нејзе! – Не ти зборам тебе бе! На Трпана и зборам.

Адам и Ева биле Македонци

Французин, Германец и Македонец се спречкале во Лувр пред сликата „Адам и Ева во рајската градина“. Германецот: – Видете какви без совршени, идеално извајани тела – Адам и

Ева 100% се Германци. Французинот се спротиставил: – Кога гледам колку е убава Ева и колку е прекрасен и фин Адам, значи тие можат да бидат само Французи и ништо друго. Откако детално ја разгледал сликата, Македонецот пресекол: – Тие се Македонци! Нели гледате дека се голи и боси, немаат ништо за јадење освен едно јаблоко, а пак мислат дека се во рајот.

Драги ме сакаш ли?

– Драги, ме сакаш ли? – Да! – А цигарите ќе откажеш ли за мене? – Да! – А пиењето? – И него! – А платата ќе ми ја даваш ли? – Да! – Нема да одиш по туѓи жени? – Нема!! – А животот би го дал ли за мене? – Секако! Зошто ми е таков живот?! Извори Мотика и Вицотека

НАПРАВИ САМ

Во рубриката НАПРАВИ САМ ќе се запознаете како да направите дизајн, декорација, украс, нова облека, разни акцесорис за вас лично или во вашиот дом. Изработката на сите предмети е рачна и понекогаш на машина за шиене. Материјалите кои се користат во изработката на предметите и облеката се веќе употребени или постоечки во некој друг дезен и вид, кој се разбира не е повеќе потребен.

Рециклирањето е број еден заштита на нашата планета и затоа да бидеме инвентивни и да направиме нешто убаво и корисно! Да почнеме: Овојпат ќе ви покажам како да ја репарирате(обновите) старата икебана. Што ви е потребно:

1. Икебана;
2. Зелено свилен материјал;
3. Шпенагли;
4. Ножици.

Икебаната ја купив од продавницата што ја викаме по наше „Втора рака“ и сигурна



сум стара е како Библија. Но, јас ја репарирав и изгледа денес прекрасно како да е сега купена од продавница. Што треба да направите? Најпрвин ќе ги извадите цвеќињата од стариот мов

Цветовите ќе ги исушите, а мовта ќе ја исчистите со четка од стиропорот. Потоа од свилениот зелен материјал кој го купив од ДОЛАРАМА парче ќе исечете округлесто и полка со шпенаглице ќе го прицврстите врз стиропорот. Бидејќи веќе ги имате дупчињата од цетовите започнувате со декорација на икебаната. Најпрвин цвеќињата ги селектирате и ги ставате листовите, па белите рози и големите долги цветови, и на крајот малите бели цветчиња. Можете на крајот да ја прснете со некој ваш омилен парфем.

Уживајте во секоја ваша идеја и креација!



Рубриката НАПРАВИ САМ ви ја подготви Каролина Ристеска.

КРАТКИ СОВЕТИ КОИ ЌЕ ВИ ГО НАПРАВАТ ЛЕТОТО УШТЕ ПООМИЛНО И ПОПРИЈАТНО

Јадете лесна храна за време на патувањето

Не се препорачува да конзумирате јадења што се подложни на расипување при повисоки температури. Разладени овошни сокови, приготвени од свежо овошје се практични за на пат како

освежување како за децата така и за возрасните. Сепак, водата е најдобар пијалак што ќе ја угаси жедта.

Хигиената на прво место

Понесете доволно влажни марамчиња, затоа што на пат сепак треба да се одржува основната хигиена, па ако нема вода, децата треба да ги избришат рацете со марамчињата пред да јадат.

На плажа

Пред да одите на летување, добро проверете каква е плажата, дали има сенки, каков е песокот, дали

има тушеви и слично. Наутро поминете околу два часа на плажа, но никако не подоцна од 10-11 часот, затоа што сонцето помеѓу 10 и 17 часот е најсилно. Детската кожа е осетлива на сончевите зраци, како на оние топлинските така и на УВА и УВБ-спектарот од повеќе причини. Па, затоа, користете кремове со висок процент на заштита од штетните сончеви зраци. Доенчето до шестиот месец не смее воопшто да се сонча, а престојот на плажа треба да се планира многу внимателно. Детето треба да се облече во памучна облека и да се држи во ладовина или под чадор

за сонце, кој дава добра сенка. На главата секогаш треба да му ставате капа со штитник.

Очила за сонце

Како и кај возрасните, така и на детските очи им треба заштита од сончевата светлина, поради честата појава на воспаленија, кои се јавуваат по подолг престој на сонце како последица на дејствувањето на ултравиолетовите зраци.

Облека и обувки

Облеката приспособете ја според местото на летување. Ако одите на море, земете комотна, широка

облека, која не ве стега и не е припиена за телото. Најдобро е да се избере облека од памук, која лесно се пере, која е мека и нема да ве нервира кога ќе се потите.

Прирачна аптека

Кога одите на одмор секогаш со себе носете мала патна аптека. Покрај крем, масло или лосион за сончање, не треба да заборавите средство против комарци, како и кремове против каснувања. Можете да земете и аналгетици против болки. Исто така не заоравајте витамини, ханзапласт, алкохол и завој. Извор: Нова Македонија

OLD MILL **PASTRY & DELI**



WELCOME TO OLD MILL
PASTRY And DELI

*Freshly
Baked Bread
and Pastries*

*Old Mill Cafe is an Eastern
European coffee shop*

*We serve freshly brewed
coffee, balkan-style hot
meals and delicious
desserts*

Contact Address:

385 The West Mall, Etobicoke,
ON M9C 1E7, Canada

Contact Info:

416.551.1779 / 416.519.0064
Email: info@oldmillpastry.ca

Working Hours:

Tuesday to Sunday 8:00AM - 8:00PM
Monday - CLOSED



acurapickering.com



*Come see me for
New and Pre-Owned
Acura vehicles,
mention the newspaper
and receive a free gift!*

Jim Vasilevski
General Sales Manager
Cell phone: 416-258-6654
(905) 428-8888 Ext 2233
Email: jimv@acurapickering.com



**575 Kingston Rd, Pickering, ON
L1V3N7**

